

Службен весник

на Република Македонија

Број 33

5 март 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
984. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи..	2	994. Закон за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија	14
985. Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција.....	3	995. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.....	15
986. Закон за изменување на Законот за управната инспекција	6	996. Закон за дополнување на Законот за судска служба	17
987. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор.....	6	997. Закон за дополнување на Законот за техничката инспекција.....	18
988. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција	7	998. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат.....	18
989. Закон за изменување на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис	9	999. Закон за дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство	19
990. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа	10	1000. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција.....	20
991. Закон за изменување на Законот за денационализација	12	1001. Закон за дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство.....	21
992. Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација	13	1002. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите.....	21
993. Закон за изменување на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија	13	1003. Закон за дополнување на Законот за ловството.....	23
		1004. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни.....	25

	Стр.		Стр.
1005. Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција	27	1012. Закон за изменување на Законот за внатрешни работи.....	37
1006. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи...	27	1013. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*),.....	38
1007. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд	29	1014. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.....	59
1008. Закон за изменување и дополнување на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство	30	Огласен дел.....	1-36
1009. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	31		
1010. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи	34		
1011. Закон за изменување на Законот за енергетика.....	37		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

984.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1080/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2009, 35/10, 36/11, 158/11, 114/12, 187/13 и 116/14), во членот 34 став (3) по зборот „полиција“ запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Во членот 86 по ставот (3) се додаваат три нови ставови (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) Покрај распоредувањето од ставовите (1) и (3) на овој член, распоредувањето на друго работно место се врши на работник кој е овластен да носи службено оружје ако на работникот времено му е одземено оружјето со муницијата согласно закон.

(5) Работникот од ставот (4) на овој член, се распоредува на соодветно работно место во Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.

(6) Распоредувањето од ставот (5) на овој член, трае до правосилноста на одлуката донесена во кривична, прекршочна или граѓанска постапка.“

Член 3

По членот 115 се додава нов наслов и нов член 115-а, кои гласат:

„Задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување)

Член 115-а

(1) Работник на Министерството кој е овластен да носи службено оружје, за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство односно за кој е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, раководителот на организациската единица во која работи го упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување).

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на работникот да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено оружје, се доставува до Министерството.

(3) Кога согласно ставот (1) на овој член, е утврдено дека работникот не е способен за вршење на работите и задачите од работното место на кое е распореден, поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување на право на инвалидска пензија согласно закон, ќе се распореди на соодветно работно место во Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.“

Член 4

Во член 141 став 1 по точката 10) се додава нова точка 11) која гласи:

„11) избегнува задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување);“.

Точките од 11) до 16) стануваат точки од 12) до 17).

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNË TË BRENDSHME

Neni 1

Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 92/2009, 35/10, 36/11, 158/11, 114/12, 187/13 dhe 116/14), në nenin 34 paragrafi (3) pas fjalës "policia" presja rivendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 2

Në nenin 86 pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

"(4) Krahas sistemimit nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni, sistemimi në vend tjetër të punës për punëtorin i cili është i autorizuar të mbajë armë zyrtare nëse punëtorit përkohësisht i është hequr arma me municion në pajtim me ligjin.

(5) Punëtorin nga paragrafi (4) i këtij neni, sistemohet në vendin përkatës të punës në Ministri pa autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare.

(6) Sistemimi nga paragrafi (5) i këtij neni, zgjat deri në plotfuqishmërinë e vendimit të miratuar në procedurë penale, kundërvajtëse ose civile."

Neni 3

Pas nenit 115 shtohet neni i ri 115-a, si vijon:

"Kontrolli i detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik,
përkatësisht këshillimi me psikolog
(këshillimi psikologjik)

Neni 115-a

(1) Punëtorin në Ministri i cili është i autorizuar të mbajë armë zyrtare, për të cilin është ngritur procedurë për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës përkatësisht për të cilin është marrë lajmërim nga qendra kompetente për punë sociale se ka shkaktuar dhunë familjare, udhëheqësi i njësisë organizuese në të cilën punon e dërgon në kontroll të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik).

(2) Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimi me psikolog (këshillimi psikologjik) me konstatim dhe mendim të detyrueshëm për aftësinë e punëtorit të sistematizohet në vendin e punës me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare, dorëzohet në Ministri.

(3) Kur në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, është përcaktuar se punëtorin nuk është i aftë për kryerjen e punëve dhe detyrave të vendit të punës në të cilin është sistematizuar, për shkak të gjendjes së çrregulluar psikofizike ose gjendjes së përgjithshme shëndetësore, ndërsa njëkohësisht nuk i plotëson kushtet për arritjen e të drejtës së pensionit invalidor në pajtim me ligjin, do të sistematizohet në vendin përkatës të punës në Ministri pa autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare."

Neni 4

Në nenin 141 paragrafi (1) pas pikës 10) shtohet pika e re 11) si vijon:

"11) shmang kontrollin e detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimin me psikolog (këshillim psikologjik);"

Pikat prej 11) deri 16) bëhen pika prej 12) deri 17).

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën e Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

985.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1081/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Во Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12 и 41/14), во членот 31 по ставот 1 се додава три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:

„(2) Оружјето од ставот (1) на овој член со муницијата, времено ќе му биде одземено на полицискиот службеник за кој е започната постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, до правосилноста на одлуката во кривичната односно прекршочната постапка.

(3) На полицискиот службеник времено ќе му се одземе оружјето од ставот (1) на овој член со муницијата, кога Министерството ќе добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежниот суд за привремена мерка за заштита.

(4) Одземањето на оружјето и муницијата од ставовите (2) и (3) на овој член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.“

Член 2

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

„Член 31-а

„(1) Полицискиот службеник за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно за кој е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, раководителот на организацијата единица во која работи го упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување).

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на полицискиот службеник да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено оружје, се доставува до Министерството.“

Член 3

По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:

„Член 32-а

Во случај на започната постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство извршено од страна на лице кое при вршење на своите работни задачи има пристап и ракува со службено оружје, Полицијата задолжително во рок од 24 часа од започнување на постапката за сторено кривично дело или прекршок ја информира институцијата односно правното лице во кое ова лице е вработено.“

Член 4

Во член 80 во ставот (2) по зборовите: „видови на“ се додава зборот „опрема“,“.

Член 5

Членот 91 се менува и гласи:

"(1) При воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем, полицискиот службеник е овластен да упати наредба на група лица да се разотидат.

(2) Ако групата не се разотиде, дозволена е употреба на следниве средства за присилба:

- 1) физичка сила;
- 2) полициска палка;
- 3) електричен парализатор;
- 4) хемиски средства;
- 5) гумен куршум;
- 6) службени кучиња;
- 7) специјални возила за јавен ред и мир и
- 8) пиротехничко-експлозивни средства."

Член 6

По членот 91 се додаваат два нови члена 91-а и 91-б, кои гласат:

„Член 91-а

(1) Електричниот парализатор од членот 91 став (2) точка 3) од овој закон, се употребува за моментално справување, привремено онеспособување и доведување во послушност на агресивни лица, кога со други средства лицето не може да се доведе во послушност.

(2) Гумениот куршум од членот 91 став (2) точка 5) од овој закон, се употребува за привремено онеспособување на лица од толпа кои активно го нарушуваат јавниот ред и мир.

(3) Специјални возила за јавен ред и мир во смисла на членот 91 став (2) точка 7) од овој закон, се возила со специјални решетки за блокирање на простор, за ограничување на движење, потиснување на толпа и употреба на хемиски средства, како и специјални возила за контрола на толпа со воден млаз.

(4) Пиротехничко-експлозивни средства во смисла на членот 91 став (2) точка 8) од овој закон, се флеш, шок и чадни бомби кои се употребуваат за воспоставување на нарушен јавен ред и мир, извлекување на лица од затворен простор, одвлекување на внимание или решавање на заложнички ситуации.

Член 91-б

Средствата за присилба од членот 91 од овој закон, можат да се употребат само по наредба на полицискиот службеник кој раководи со акцијата.“.

Член 7

Во насловот на точката „19.9. Употреба на посебни видови на оружје и експлозивни средства“ по зборовите: „видови на“ се додава зборот „опрема“,“.

Член 8

Во член 92 во ставовите (1) и (2) по зборовите: „видови на“ се додава зборот „опрема“,“.

Член 9

По членот 93 се додава нова точка „20. Употреба на технички средства за видео снимање“ и нов член 93-а, кои гласат:

„20. Употреба на технички средства за видео снимање

Член 93-а

(1) При преземање на дејствија во рамки на полициските овластувања, Полицијата може да употреби технички средства за видео снимање, со кои ќе се обезбеди снимен материјал (видео запис) за начинот на кој се презема дејствието од страна на полициските службеници.

(2) Снимениот материјал од ставот (1) на овој член, ќе овозможи унапредување на степенот на основаност на преземените дејствија од страна на полициските службеници, со цел легитимно и соодветно постапување при примената на полициските овластувања утврдени со овој закон.

(3) Снимениот материјал од ставот (1) на овој член, се чува во Полицијата шест месеци, по што материјалот се уништува, освен материјалот што претставува доказ во кривична или прекршочна постапка, со кој се постапува согласно со закон.“

Член 10

(1) Во член 128 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:

„- носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на Полицијата;“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„- составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата;“.

Член 11

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR POLICI**

Neni 1

Në Ligjin për polici ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 114/2006, 6/2009, 145/12 dhe 41/14), në nenin 31 pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4) si vijojnë:

"(2) Arma nga paragrafi (1) i këtij neni me municion, përkohësisht do t'i merret nëpunësit policor për të cilin ka filluar procedura për veprën e kryer penale ose kundërvajtjen me elemente të dhunës, deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurën penale përkatësisht kundërvajtëse.

(3) Nëpunësit policor përkohësisht do t'i merret arma nga paragrafi (1) i këtij neni me municion, kur Ministria do të marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, deri në plotfuqishmërinë e vendimit të gjykatës kompetente për masë të përkohshme për mbrojtje.

(4) Marrja e armës dhe municionit nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, zgjatë deri në përfundimin e procedurës e cila e fundit do të përfundojë me vendim të plotfuqishëm.“

Neni 2

Pas nenit 31 shtohet neni i ri 31-a, si vijon:

"Neni 31-a

"(1) Nëpunësi policor për të cilin është ngritur procedurë për veprë të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës përkatësisht për të cilin është marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, udhëheqësi i njësisë organizative në të cilën punon e dërgon në kontroll të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik).

(2) Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimi me psikolog (këshillimi psikologjik) me konstatim të detyrueshëm dhe mendim për aftësinë e nëpunësit policor të sistemohet në vendin e punës me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare, dorëzohet në Ministri."

Neni 3

Pas nenit 32, shtohet neni i ri 32-a si vijon:

"Neni 32-a

Në rast të procedurës së filluar për veprën e kryer penale ose kundërvajtjen me elemente të dhunës të kryer nga ana e personit i cili gjatë kryerjes së detyrave të veta të punës ka qasje dhe manipulon me armë zjarri, Policia detyrimisht në afat prej 24 orësh nga fillimi i procedurës për veprën e kryer penale ose kundërvajtjen e informon institucionin përkatësisht personin në të cilin ky person është i punësuar."

Neni 4

Në nenin 80 në paragrafin (2) pas fjalëve: "llojet e" shtohen fjalët "pajisjes,".

Neni 5

Neni 91 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjatë vendosjes së rendit dhe qetësisë të prishur publike në masa më të mëdha, nëpunësi policor është i autorizuar t'i japë urdhër një grupi të njerëzve që të shpërndahen.

(2) Nëse grupi nuk shpërndahet, lejohet përdorimi i këtyre mjeteve të detyrimit:

- 1) forcë fizike;
- 2) shkop gome policor;
- 3) paralizator elektrik;
- 4) mjete kimike;
- 5) plumb gome;
- 6) qenë zyrtarë;
- 7) automjete speciale për rend dhe qetësi publike dhe
- 8) mjete eksplozive - piroteknike."

Neni 6

Pas nenit 91 shtohen dy nene të reja 91-a dhe 91-b, si vijojnë:

"Neni 91-a

(1) Paralizatori elektrik nga neni 91 (2) pika 3) e këtij ligji, përdoret për ballafaqim momental, paaftësim të përkohshëm dhe vendosje në dëgjueshmëri të personave agresivë, kur me mjete tjera personi nuk mund të sillet në dëgjueshmëri.

(2) Plumbi i gomës nga neni 91 paragrafi (2) pika 5) e këtij ligji, përdoret për paaftësim të përkohshëm të personave në turmë të cilët aktivisht e prishin rendin dhe qetësinë publike.

(3) Automjete speciale për rend dhe qetësi publike në kuptimin e nenit 91 paragrafi (2) pika 7) e këtij ligji, janë automjete me grila speciale për bllokimin e hapësirës, për kufizimin e lëvizjes, shtypjen e turmës dhe përdorimin e mjeteve kimike, si dhe automjete speciale për kontrollin e turmës me vrushkull uji.

(4) Mjetet piroteknike eksplozive në kuptimin e nenit 91 paragrafi (2) pika 8) e këtij ligji, janë bomba flesh, shok dhe të tymit të cilat përdoren për vendosjen e rendit dhe qetësisë së prishur publike, nxjerrjen e personave nga hapësira e mbyllur, largimin e kujdesit ose zgjidhjen e situatave të pengjeve.

Neni 91-b

Mjetet për detyrim nga neni 91 të këtij ligji, mund të përdoren vetëm me urdhër të nëpunësit policor i cili udhëheq me aksionin."

Neni 7

Në titullin e pikës "19.9. Përdorimi i llojeve të veçanta të armëve dhe mjeteve eksplozive" pas fjalëve: "llojet e" shtohet fjala "pajisjes,".

Neni 8

Në nenin 92 në paragrafët (1) dhe (2) pas fjalëve: "llojet e" shtohet fjala "pajisjes,".

Neni 9

Pas nenit 93 shtohet pikë e re "20. Përdorimi i mjeteve teknike për videoincizim" dhe nen i ri 93-a, si vijojnë.

"20. Përdorimi i mjeteve teknike për videoincizim

Neni 93-a

(1) Gjatë marrjes së veprimeve në kuadër të autorizimeve policore, Policia mund të përdorë mjete teknike për video-incizim, me të cilat do të sigurohet material i incizuar (video-incizim) për mënyrën në të cilën merret veprimi nga ana e nëpunësve policorë.

(2) Materiali i incizuar nga paragrafi (1) i këtij neni, do të mundësojë përparimin e shkallës së themelimit të veprimeve të marra nga ana e nëpunësve policorë, me qëllim të veprimit legjitim dhe përkatës gjatë zbatimit të autorizimeve policore të përcaktuara me këtë ligj.

(3) Materiali i incizuar nga paragrafi (1) i këtij neni, ruhet në Polici gjashtë muaj, me ç'rast materialit shkatërrohet, përveç materialit që paraqet provë në procedurë penale ose kundërvajtëse, me të cilin veprohet në pajtim me ligjin."

Neni 10

(1) Në nenin 128 paragrafi (1) alineja 3 ndryshohet si vijon:

"- mbajtja, kohëzgjatja dhe shpërndarja e uniformave dhe shenjave të uniformës së Policisë;".

Pas alinesë 3 shtohet aline e re 4 si vijon:

"- përbërjen, kualitetin dhe modelin e uniformës dhe shenjat e uniformave të policisë;".

Neni 11

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

986.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за управната инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1083/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА****Член 1**

Во Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/11, 164/13 и 41/14), во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Управната инспекција го опфаќа надзорот над примената на Законот за општата управна постапка и другите закони што содржат одредби за управната постапка, како и инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и Законот за забрана и спречување на вршење на нерестирирана дејност, согласно закон.“

Член 2

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат на инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници ќе отпочнат да се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14 и 199/14) и Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14 и 199/14), а одредбите кои се однесуваат на инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за забрана и спречување на вршење на нерестирирана дејност ќе отпочнат да се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерестирирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Л И Г Ј**ПËР NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION
ADMINISTRATIV****Нени 1**

Нë Ligjin për inspeksion administrativ („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/11, 164/13 dhe 41/14), në nenin 2 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

„Inspeksioni administrativ e përfshin mbikëqyrjen mbi zbatimin e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative dhe ligjet tjera që përmbajnë dispozita për

procedurën administrative, si dhe mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, Ligjit për nëpunës administrativë dhe Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar, në pajtim me ligj.“

Нени 2

Dispozitat nga neni 1 i këtij ligji që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe Ligjin për nëpunës administrativë do të fillojnë të aplikohen me ditën e fillimit të aplikimit të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 27/14 dhe 199/14) dhe Ligjit për nëpunës administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 27/14 dhe 199/14), kurse dispozitat që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 199/14).

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.“

987.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1084/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР****Член 1**

Во Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2010, 162/2010, 157/11, 147/13 и 41/14), во членот 19 по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

„(11) Инспекцискиот совет ја издава привремената лиценца за инспектор.“

Ставот (11) станува став (12).

По ставот (12) се додава нов став (13) кој гласи:

„(13) Формата, содржината и образецот на привремената лиценца од став (11) на овој член на предлог на Инспекцискиот совет, ја пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 2

Во член 19-г во ставот (2) зборовите: „ангажира едукатори“ се заменуваат со зборовите: „формира Комисија која ги подготвува и ги верифицира прашањата од првиот дел од испитот и прашањата и студиите на случај од вториот дел од испитот.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и негов заменик од членовите или вработените во Инспекцискиот совет и шест члена од областите утврдени во член 16 став (12) од овој закон и нивни заменици.“

Член 3

Во членот 20 ставот (4) се брише.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).

Член 4

Членот 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 41/14) се менува и гласи:

„Постојните службени легитимации на инспекторите ќе бидат заменети со нови службени легитимации во рок од 30 дена од денот издавање на привремени лиценци за инспектори, а за инспекторите во инспекциските служби организирани како организациони единици во рамките на органите на единиците на локалната самоуправа во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на овој закон.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBIKËQYRJE INSPEKTUESE

Neni 1

Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/2010, 162/2010, 157/11, 147/13 dhe 41/14), në nenin 19 pas paragrafit (10) shtohet paragrafi (11), si vijon:

"(11) Këshilli Inspektues e lëshon licencën e përkohshme për inspektor."

Paragrafi (11) bëhet paragraf (12).

Pas paragrafit (12) shtohet paragraf i ri (13) si vijon:

"(13) Formën, përmbajtjen dhe formularin e licencës së përkohshme nga paragrafi (11) i këtij ligji me propozim të Këshillit Inspektues, i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës."

Neni 2

Në nenin 19-g në paragrafin (2) fjalët: "angazhon edukatorë" zëvendësohen me fjalët: "formon Komision që i përpilon dhe verifikon pyetjet e pjesës së parë të provimit dhe pyetjet dhe studimet e rastit nga pjesa e dytë e provimit."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni është i përbërë nga kryetari dhe zëvendësi i tij, nga anëtarët ose të punësuarit në Këshillin Inspektues dhe gjashtë anëtarë nga sferat e përcaktuara në nenin 16 paragrafi (12) të këtij ligji dhe zëvendësit e tyre."

Neni 3

Në nenin 20 paragrafi (4) fshihet.
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Neni 4

Neni 4 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 41/14) ndryshohet si vijon:

"Legjitimacionet ekzistuese zyrtare të inspektorëve do të zëvendësohen me legjitimacione të reja zyrtare në afat prej 30 ditësh nga dita e dhënies së licencave të

përkohshme për inspektorë, kurse për inspektorët në shërbimet inspektuese të organizuara si njësi organizative në kuadër të organeve të njëjësive të vetëqeverisjes lokale në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

988.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1085/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Во Законот за финансиска полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 12/14 и 43/14) во членот 28 по ставот (6) се додаваат шест нови става (7), (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:

„(7) По добиена информација од страна на надлежна институција, за започната постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, на финансискиот полицаец кој при спроведување на своите надлежности носи и поседува огнено оружје, времено ќе му се одземе огненото оружје и муницијата, до правосилна одлука во кривичната, односно прекршочната постапка.“

(8) На финансискиот полицаец кој при спроведување на своите надлежности носи и поседува огнено оружје, времено ќе му се одземе огненото оружје и муницијата, кога надлежниот центар за социјални работи ќе ја извести Управата за финансиска полиција дека финансискиот полицаец сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за привремена мерка за забрана.

(9) Одземањето на огненото оружје и муницијата од ставовите (7) и (8) на овој член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.

(10) Решението за времено одземање на огненото оружје и муницијата го донесува директорот на Управата за финансиска полиција.

(11) Финансиски полицаец за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно е добиено известување од

надлежен центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, директорот го упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување).

(12) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на финансискиот полицаец дали може да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје се доставува до Управата за финансиска полиција.“

Член 2

Во членот 38 ставот (2) се менува и гласи:

„За финансиски полицаец може да биде вработено лице кое:

а) е државјанин на Република Македонија;

б) е психофизички здраво (способно) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец;

в) има ниво на квалификации VI А според Националната рамка на високо-образовните квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование од областа на правните науки, економските науки, безбедноста или информатичко-комуникациските науки;

г) активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

д) познавање на англиски јазик преку поседување на уверение од меѓународна институција или меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на B2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 бода, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или АПТИС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, не постар од пет години;

ф) има работно искуство во структурата и тоа:

- за ниво А1 - најмалку 7 години работно искуство,
- за ниво А2 - најмалку 5 години работно искуство,
- за ниво А3 - најмалку 5 години работно искуство,
- за ниво Б1 - најмалку 3 години работно искуство,
- за ниво Б2 - најмалку 3 години работно искуство,
- за ниво Б3 - најмалку 3 години работно искуство и
- за ниво Б4 - со или без работно искуство;

е) поседува други посебни работни компетенции за работното место утврдени во актот за систематизација.“

Член 3

Во членот 39 став (2) втората реченица се брише.

Член 4

Во членот 46 по ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Кога кај финансиски полицаец е утврдено дека поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност е неспособен за вршење на работите и задачите од работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е распореден, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување право на инвалидска пензија согласно закон, директорот ќе го распореди на неопределено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.“

Член 5

Во членот 56 став (1), по точката 13) се додава нова точка 14) која гласи:

„14) не се јави на задолжителен психијатриски и психолошки преглед и не се советува со психолог на кои е упатен.“

Член 6

(1) Финансискиот полицаец кој засновал работен однос во Финансиската полиција до денот на влегувањето во сила на овој закон, треба до директорот, да достави докази за познавање на англиски јазик и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Финансискиот полицаец кој нема да достави докази за познавање на англиски јазик и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење согласно став (1) од овој член, со решение на директорот, ќе биде распореден на работно место за едно ниво пониско од работното место на кое бил распореден до денот на влегувањето во сила на овој законот, освен финансиските полицајци кои до денот на влегувањето во сила на овој закон биле распоредени на работно место-помлад инспектор, на кои ќе им биде намалена платата во износ од 10%.

(3) Финансискиот полицаец-помлад инспектор на кој согласно ставот (2) на овој член платата му била намалена во износ од 10% може во секој момент да достави докази за познавање на англиски јазик и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење до директорот, по што истиот носи решение со кое решението за намалувањето на платата престанува да важи.

(4) Ставовите (1) и (2) на овој член не важат за финансиски полицајци, кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR POLICI FINANCIARE

Neni 1

Në Ligjin për polici financiare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 12/14 dhe 43/14) në nenin 28 pas paragrafit (6) shtohen gjashtë paragrafë të rinj (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12), si vijojnë:

"(7) Pas informatës së marrë nga instituti kompetent, për procedurën e filluar për veprën e kryer penale ose shkelje me elemente të dhunës, policit financiar i cili gjatë zbatimit të kompetencave të veta mban dhe posedon armë zjarri, përkohësisht do t'i merret arma e zjarrit dhe municioni, deri në vendimin e plotfuqishëm në procedurën penale, respektivisht kundërvajtëse.

(8) Policit financiar i cili gjatë zbatimit të kompetencave të veta mban dhe posedon armë zjarri, përkohësisht do t'i hiqet arma e zjarrit dhe municioni, kur qendra kompetente për punë sociale do ta njoftojë Drejtorinë për Polici Financiare se polici financiar ka kryer dhunë familjare, deri në vendimin e plotfuqishëm të gjykatës kompetente për masë të përkohshme për ndalim.

(9) Heqja e armës së zjarrit dhe municionit nga paragrafët (7) dhe (8) të këtij neni, zgjat deri në përfundimin e procedurës e cila e fundit do të përfundojë me vendim të plotfuqishëm.

(10) Vendimin për heqje të përkohshme të armës së zjarrit dhe municionit e miraton drejtori i Drejtorisë për Polici Financiare.

(11) Policin financiar për të cilin është ngritur procedurë për vepër të kryer penale ose shkelje me elemente të dhunës, respektivisht është marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë

familjare, drejtori e udhëzon në kontroll të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik).

(12) Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillimi me psikolog (këshillim psikologjik) me konstatim të detyrueshëm dhe mendim për aftësinë e policit financiar nëse mund të sistemohet në vend pune me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit dorëzohet te Drejtoria për Polici Financiare."

Neni 2

Në nenin 38 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Polici financiar mund të punësohet personi i cili:

- a) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- b) është i shëndoshë nga aspekti psikofizik (i aftë) dhe me predispozita për kryerjen e punëve të policit financiar;
- v) ka nivel të kualifikimeve VI A sipas kornizës Nacionale të kualifikimeve të arsimit të lartë dhe të paktën 240 kredi të fituara sipas EKTS-së ose shkallën VII/1 të kryer të arsimit nga sfera e shkencave juridike, shkencave të ekonomisë, sigurisë ose shkencave informatike-komunikuese;
- g) njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

d) njohjen e gjuhës angleze nëpërmjet posedimit të vërtetimit nga institucioni ndërkombëtar ose certifikatës së njohur ndërkombëtare të lëshuar nga testues oficiel i njohur evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve evropianë të nivelit B2 të CEFR-së, respektivisht IELTS me 5-6 pikë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS, ose APTIS, ose TOEFEL PBT të paktën 500 pikë, TOEFEL CBT të paktën 175 pikë ose TOEFEL IBT të paktën 60 pikë, jo më të vjetër se pesë vite;

gj) ka përvojë pune në profesion si vijon:

- për nivelin A1 - të paktën 7 vjet përvojë pune,
- për nivelin A2 - të paktën 5 vjet përvojë pune,
- për nivelin A3 - të paktën 5 vjet përvojë pune,
- për nivelin B1 - të paktën 3 vjet përvojë pune,
- për nivelin B2 - të paktën 3 vjet përvojë pune,
- për nivelin B3 - të paktën 3 vjet përvojë pune dhe
- për nivel B4 - me ose pa përvojë pune;

e) posedon kompetenca tjera të veçanta pune për vendin e punës të përcaktuara në aktin për sistematizim."

Neni 3

Në nenin 39 paragrafi (2) fjalia e dytë shlyhet.

Neni 4

Në nenin 46 pas paragrafit (3), shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Kur te polici financiar është përcaktuar se për shkak të çrregullimit psikofizik ose aftësisë së përgjithshme shëndetësore është i pa aftë për kryerjen e punëve dhe detyrave në vendin e punës me autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare në të cilin është sistemuar, ndërsa njëkohësisht nuk i plotëson kushtet për fituar të drejtën e pensionit invalidor në pajtim me ligjin, drejtori do ta sistemojë me kohë të pacaktuar në vend adekuat pa autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare të zjarrit."

Neni 5

Në nenin 56 paragrafin (1), pas pikës 13) shtohet pikë e re 14) si vijon:

"14) nuk paraqitet në kontrollin e detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik dhe nuk këshillohet me psikolog për çka është udhëzuar."

Neni 6

(1) Polici financiar i cili ka themeluar marrëdhënie pune lidhur me Policinë Financiare deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, drejtorit duhet t'i dorëzojë dëshmi për

njohjen e gjuhës angleze dhe njohjen e punës me programe kompjuterike për punë në zyrë në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Polici financiar i cili nuk do të dorëzojë dëshmi për njohjen e gjuhës angleze dhe njohjen e punës me programe kompjuterike për punë në zyrë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, me vendim të drejtorit do të caktohet në vend pune për një nivel më të ulët se vendi i punës ku ka qenë i caktuar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç policëve financiarë të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë qenë të caktuar në vendin e punës inspektor më i ri, të cilëve do tu zvogëlohet rroga në shumë prej 10%.

(3) Polici financiar inspektor më i ri të cilit në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni rroga i është zvogëluar në shumë prej 10% në çdo moment mund të dorëzojë dëshmi për njohjen e gjuhës angleze dhe njohjen e punës me programe kompjuterike për zyra te drejtori, për çka ai merr aktvendim me të cilin aktvendimi për zvogëlimin e rrogës shfuqizohet.

(4) Paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk vlejné për policët financiarë, të cilët do të realizojné të drejtë të pensionit në afat prej dhjetë vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

989.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

Се прогласува Законот за изменување на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1086/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

Член 1

Во Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 6/2002 и 98/2008) во членот 16 ставови (1) и (3), членот 17 ставови (1) и (2), членот 19, членот 24 ставови (1) и (2), членот 27 став (6), членот 34 ставови (1) и (2), членот 39 став (1), член 40, член 48 точки 1) и 2) и членот 51 точки 2) и 3) зборовите: „Министерството за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“.

Член 2

Во членот 16 став (5), членот 29 став (2), членот 30 став (4), членот 31 став (2), членот 35 став (3), членот 36 став (2) и членот 44 став (2) зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 3

Во членот 44 став (1) зборовите: „Министерството за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за електронски комуникации“.

Член 4

Во членот 41 став (6) и членот 46 став (6) зборовите: „надлежната Комисија на Владата на Република Македонија за решавање на управни работи во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка во втор степен и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 5

Регистарот на издавачи на сертификати во Република Македонија, архивата и другата документација поврзани со издавачите на сертификати со која располага Министерството за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон се пренесуваат на Министерството за информатичко општество и администрација. Начинот на нивното пренесување го утврдува и спроведува посебна комисија формирана од министерот за финансии, во која се назначува и претставник од Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIM TË LIGJIT PËR TË DHENA NË
FORMË ELEKTRONIKE DHE NËNSHKRIM
ELEKTRONIK

Нени 1

Нë Ligjin për të dhëna në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 34/2001, 6/2002 dhe 98/2008) në nenin 16 paragrafët (1) dhe (3), nenin 17 paragrafët (1) dhe (2), nenin 19, nenin 24 paragrafët (1) dhe (2), nenin 27 paragrafi (6), nenin 34 paragrafët (1) dhe (2), nenin 39 paragrafi (1), nenin 40, nenin 48 pikat 1) dhe 2) dhe nenin 51 pikat 2) dhe 3) fjalët: "Ministria e Financave" zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нени 2

Нë nenin 16 paragrafi (5), nenin 29 paragrafi (2), nenin 30 paragrafi (4), nenin 31 paragrafi (2), nenin 35 paragrafi (3), nenin 36 paragrafi (2) dhe nenin 44 paragrafi (2) fjalët: "ministri i Financave" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нени 3

Нë nenin 44 paragrafi (1) fjalët: "Ministria e Financave" zëvendësohet me fjalët: "Agjencia për Komunikime Elektronike".

Нени 4

Нë nenin 41 paragrafi (6) dhe nenin 46 paragrafi (6) fjalët: "komisioni kompetent i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për zgjidhjen e punëve administrative në

shkallë të dytë" zëvendësohet me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative në Shkallë të Dytë dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Нени 5

Regjistri i lëshuesve të certifikatave në Republikën e Maqedonisë, arkivi dhe dokumentacioni tjetër lidhur me lëshuesit e certifikatave me të cilin disponon Ministria e Financave, në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji barten në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Mënyrën e bartjes së tyre e përcakton dhe e zbaton komisioni i veçantë i formuar nga ministri i Financave, në të cilin emërohet edhe përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Нени 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

990.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1087/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/11, 113/12, 43/14 и 167/14), во членот 44 по ставот (2) се додаваат шест нови става (3), (4), (5), (6), (7) и (8) кои гласат:

„(3) По добиена информација од надлежен орган за поведена постапка за извршено кривично дело или прекршок со елементи на насилство од страна на царински службеник, кој е распределен на работни задачи на кои има пристап и ракува со службено огнено оружје, времето ќе му се одземе огненото оружје и муницијата се до завршувањето на кривичната или прекршочната постапка.

(4) Решението за времено одземање на огненото оружје и муницијата го донесува директорот на Царинската управа.

(5) Доколку Царинската управа е известена од надлежен орган дека од страна на царински службеник е сторено дело согласно став (3) од овој член, ќе достави известување до Министерството за внатрешни работи за времено одземање на приватно оружје, доколку царинскиот службеник го поседува согласно Законот за оружјето.

(6) Царинскиот службеник против кој е поведена постапка согласно став (3) од овој член, Царинската управа ќе го упати кај овластена здравствена установа на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување). Писмениот наод и мислење од извршениот преглед царинскиот службеник е должен да го достави во Царинската управа.

(7) Царинскиот службеник може да биде распореден на работно место со овластување за носење на службено огнено оружје за што се упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување). Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на царинскиот службеник се доставува до Царинската управа.

(8) Кога кај царинскиот службеник е утврдено дека е нарушена психофизичката или општата здравствена способност и е неспособен за вршење на работите и задачите од работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е распореден, по истекот на временото суспендирање од работното место, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување право на инвалидска пензија согласно закон, директорот на Царинската управа може да го распореди на неопределено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје."

Ставот (3) станува став (9).

Член 2

По членот 49-е се додава нов член 49-ж кој гласи:

„Член 49-ж

(1) Објектите на граничните премини што ги користи Царинска управа треба да бидат планирани, изградени и уредени така што ќе ги исполнуваат минималните стандарди за материјално-техничките средства, опрема и просторно сместување, според категоризацијата на граничните премини.

(2) Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии, поблиску ги пропишува минималните стандарди за материјално-техничките средства, опрема и просторно сместување, според категоризацијата на граничните премини."

Член 3

Во член 56 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Доколку Царинската управа добие информација од страна на надлежен орган дека е поведена постапка пред надлежен орган согласно член 44 став (3) од овој закон, против царинскиот службеник ќе покрене постапка за времено суспендирање од работното место, се до завршување на покренатата постапка пред надлежниот орган за извршено кривично дело или прекршок со елементи на насилство."

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

Член 4

Во членот 69 ставот (4) се брише.

Член 5

Во членот 73-а во ставот (1) по алинејата 25 се додаваат две нови алинеи 26 и 27, кои гласат:

„- е поведена постапка за извршено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, ако истиот при спроведување на своите надлежности има пристап и овластување за носење и употреба на огнено оружје.

- не се јави на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог или не го достави наодот и мислењето од извршениот преглед."

Член 6

Во член 73-и во ставот (1) зборовите: „или до истекот на рокот за одлучување по приговорот" се бришат.

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Против одлуката на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен при Агенцијата за администрација, царинскиот службеник може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на нејзиниот прием"

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Доколку Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен при Агенцијата за администрација, не донесе одлука во рок од осум работни дена од приемот на приговорот, царинскиот службеник, во рок од 15 дена по истекот на осумте дена, има право да поднесе тужба пред надлежен суд"

Член 7

Одредбата на член 4 со кој се менува членот 69 од овој закон и член 6 со кој се менува и дополнува членот 73-и од овој закон ќе отпочнат да се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија" број 27/14 и број 199/14).

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DREJTORI DOGANORE

Neni 1

Në Ligjin për drejtori doganore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/11, 113/12, 43/14 dhe 167/14), në nenin 44 pas paragrafit (2) shtohen gjashtë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) si vijojnë:

„(3) Pas informatës së marrë nga organi kompetent për procedurën e ngritur për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës nga nëpunësi doganor, i cili është i caktuar në detyra pune në të cilat ka qasje dhe përdor armë zjarri zyrtare, përkohësisht do t'i hiqet arma e zjarrit dhe municioni deri në përfundimin e procedurës penale ose kundërvajtëse.

(4) Aktvendimin për heqje të përkohshme të armës së zjarrit dhe municionit e miraton drejtori i Drejtorisë Doganore.

(5) Nëse Drejtoria Doganore është njoftuar nga organi kompetent se nga nëpunësi doganor është kryer vepër në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni, do të dorëzojë njoftim te Ministria e Punëve të Brendshme për heqje të përkohshme të armës private, nëse nëpunësi doganor e posedon në pajtim me Ligjin për armë.

(6) Nëpunësi doganor kundër të cilit është ngritur procedurë në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni, Drejtoria Doganore do ta drejtojë te institucioni i autorizuar shëndetësor në kontroll të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik). Konstatimin me shkrim dhe mendimin nga kontrolli i kryer nëpunësi doganor është i detyruar ta dorëzojë në Drejtorinë Doganore.

(7) Непунëси доганор mund të jetë i caktuar në vend pune me autorizim për bartje të armës zyrtare të zjarrit për të cilën drejtohet në kontroll të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik përkatësisht këshillim me psikolog (кëshillim psikologjik). Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik përkatësisht këshillimi me psikolog (кëshillim psikologjik) me konstatim të detyrueshëm dhe mendimin për aftësinë e nepunësit доганор dorëzohet te Drejtoria Doganore.

(8) Kur te nepunësi доганор është përcaktuar se është prishur aftësia psikofizike ose aftësia e përgjithshme shëndetësore dhe është i paaftë për kryerjen e punëve dhe detyrave të vendit të punës me autorizim për bartje dhe përdorim të armës zyrtare të zjarrit në të cilin është radhitur, pas kalimit të suspendimit të përkohshëm nga vendi i punës, kurse njëkohësisht nuk i plotëson kushtet për pajisjen me të drejtën të pensionit invalidor në pajtim me ligjin, drejtori i Drejtorisë Doganore mund ta caktojë për kohë të pacaktuar në vend përkatës të punës pa autorizim për bartje dhe përdorim të armës zyrtare të zjarrit."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (9).

Neni 2

Pas nenit 49-e shtohet neni i ri 49-zh si vijon:

"Neni 49-zh

(1) Objektet e vendkalimeve kufitare që i shfrytëzon Drejtoria Doganore duhet të jenë të planifikuara, të ndërtuara dhe të rregulluara kështu që do t'i plotësojnë standardet minimale për mjete materiale teknike, pajisje dhe vendosje hapësinore, sipas kategorizimit të vendkalimeve kufitare.

(2) Qeveria e Republikës Maqedonisë me propozim të ministrit të Financave, më për së afërmi i përcakton standardet minimale për mjete materiale teknike, pajisje dhe vendosje hapësinore, sipas kategorizimit të vendkalimeve kufitare."

Neni 3

Në nenin 56 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Nëse Drejtoria Doganore merr informatë nga organi kompetent se është ngritur procedurë te organi kompetent në pajtim me nenin 44 paragrafin (3) të këtij ligji, kundër nepunësit доганор do të ngrejë procedurë për suspendim kohor nga vendi i punës, deri në përfundimin e procedurës së ngritur te organit kompetent për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës."

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10).

Neni 4

Në nenin 69 paragrafi (4) shlyhet.

Neni 5

Në nenin 73-a në paragrafin (1) pas alinesë 25 shtohen dy aline të reja 26 dhe 27, si vijojnë:

"- është ngritur procedurë për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, nëse ajo gjatë zbatimit të kompetencave të veta ka qasje dhe autorizim për bartje dhe përdorim të armës së zjarrit,

- nuk është paraqitur në kontrollin e detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik përkatësisht këshillim me psikolog ose nuk e dorëzon konstatimin dhe mendimin nga kontrolli i kryer."

Neni 6

Në nenin 73-i në paragrafin (1) fjalët: "ose deri në kalimin e afatit për vendosje për kundërshtimin" shlyhen.

Paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Kundër vendimit të Komisionit për vendosje për ankesa dhe kundërshtime të nepunësve administrativë në shkallë të dytë të Agjencisë për Administratë, nepunësi доганор mund të parashtrijë ankesë te gjykata kompetente në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të saj".

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

"(5) Nëse Komisioni për vendosje për ankesa dhe kundërshtime të nepunësve administrativë në shkallë të dytë i Agjencisë për Administratë, nuk miraton vendim në afat prej tetë ditësh pune nga pranimi i kundërshtimit, nepunësi доганор, në afat prej 15 ditësh pas kalimit të tetë ditëve, ka të drejtë të paraqesë padi te gjykata kompetente".

Neni 7

Dispozita nga neni 4 me të cilën ndryshohet neni 69 i këtij ligji dhe neni 6 me të cilin ndryshohet dhe plotësohet neni 73-i i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për nepunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14 dhe numër 199/14).

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

991.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за денационализација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1088/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010 и 55/13), членот 39 се менува и гласи:

„Обврзниците можат да се употребуваат за отплата на становите во општествена сопственост.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR DENACIONALIZIM

Neni 1

Në Ligjin për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010 dhe 55/13), neni 39 ndryshohet si vijon:

"Obligacionet mund të përdoren për pagesën e banesave në pronësi shoqërore."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

992.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1089/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" број 37/2002, 89/2008, 161/2009, 6/12 и 104/13) во членот 2 став 2, бројот "14" се заменува со бројот "15".

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:
„Отплатата на обврзниците за денационализација и обезбедувањето на средства за отплата на годишните рати на обврзниците за денационализација се врши согласно со Законот за денационализација.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR EMETIM TË OBLIGACIONEVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR DENACIONALIZIM

Neni 1

Në Ligjin për emetim të obligacioneve të Republikës së Maqedonisë për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/2002, 89/2008, 161/2009, 6/12 dhe 104/13) në nenin 2 paragrafi 2, numri "14" zëvendësohet me numrin "15".

Neni 2

Neni 6 ndryshohet si vijon:
"Pagesa e obligacioneve për denacionalizim dhe sigurimi i mjeteve për pagesën e kësteve vjetore të obligacioneve për denacionalizim kryhet në pajtim me Ligjin për denacionalizim."

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

993.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1090/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2000, 108/2000, 4/2002, 42/2003 и 145/2010) членот 17 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MËNYRËN DHE PROCEDURËN E PAGESËS SË DEPOZITAVE DEVIZORE TË DEPOZITUARA TË QYTETARËVE PËR TË CILAT GARANT ËSHTË REPUBLIKA E MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për mënyrën dhe procedurën e pagesës së depozitave devizore të depozituara të qytetarëve për të cilat garant është Republika e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 32/2000, 108/2000, 4/2002, 42/2003 dhe 145/2010) neni 17 shlyhet.

Neni 2

Ky Ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

994.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1091/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12 и 29/14), во членот 18 по ставот 2 се додаваат три нови става 3,4 и 5, кои гласат:

„(3) Во случај на започната кривична постапка или прекршок со елементи за насилство, на сторителот на делото или прекршокот, времено му се одзема службеното огнено оружје, со забрана за пристап и ракување до донесување на правосилна одлука во кривична односно прекршочна постапка.

(4) На сторителот на делото или прекршокот, времено му се одзема службеното огнено оружје, со забрана за пристап и ракување и кога ќе се добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за привремена мерка за забрана.

(5) Наредба за времено одземање на службено оружје и забраната за пристап и ракување од ставот (3) на овој член, ја донесува надлежното лице од членот 13 од овој закон, во рок од 24 часа од моментот на добивање на известување од страна на Министерството за внатрешни работи или од друг надлежен орган за започната кривична, прекршочна или граѓанска постапка.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7).

Член 2

По членот 18 се додаваат два нови члена 18-а и 18-б, кои гласат:

„Член 18-а

Воениот и цивилниот персонал на кој времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муниција, надлежното лице од членот 13 од овој закон, ќе го прераспореди на определено време на соодветно работно место во Министерството, односно постави на соодветно формациско место во Армијата на кое му се ограничува пристапот и ракувањето со оружје и муниција.

Прераспоредувањето односно поставувањето од став (1) на овој член трае до правосилноста на одлуката во кривична или прекршочна постапка, односно до донесување на привремена мерка за заштита од семејно насилство од страна на надлежен суд.

Доколку се поведени паралелни постапки од ставот (2) на овој член, временото одземање на службеното оружје и муниција ќе трае до завршување на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.

Член 18-б

Во рок од 24 часа од моментот на добиено известување од страна на Министерството за внатрешни работи или од друг надлежен орган за започната кривична постапка или прекршок со елементи на насилство сторено од страна на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата, надлежното лице од членот 13 од овој закон, задолжително го упатува лицето на психијатриски и психолошки преглед, односно на советување со психолог во Воено медицинскиот центар.

Наодот, оцената и мислењето од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советување со психолог, задолжително содржи оценка и мислење за способноста на лицето да може да биде распоредено, односно поставено на работно место со пристап и ракување со оружје и муниција.

Врз основа на наодот, оцената и мислењето на военолекарската комисија со која е утврдена неспособноста или ограничувањето на способноста за работа, лицето се прераспоредува на неопределено време на соодветно работно место во Министерството, односно се поставува на соодветно формациско место во Армијата на кое му се ограничува пристапот и ракувањето со оружје и муниција.

Начинот на спроведување на психијатриски и психолошки прегледи и советувања од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за одбрана.“

Член 3

Во членот 131 став 2 во точката 28) на крајот сврзаникот „и“ се заменува со точка запирка.

По точката 28) се додаваат две нови точки 29) и 30), кои гласат:

„29) прекршок со елементи на насилство;
30) избегнување на задолжителен психијатриски и психолошки преглед и советување со психолог во случај од член 18-а од овој закон и“.

Точката 29) станува точка 31).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIM NË
ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/2010, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12 dhe 29/14), në nenin 18 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të rinj 3, 4 dhe 5 si vijojnë:

"(3) Në rast të procedurës së filluar penale ose kundërvajtjes me elemente për dhunë, kryerësit të veprës ose kundërvajtjes, përkohësisht i merret arma e zjarrit zyrtare, me ndalim për qasje dhe manipulim deri në miratimin e vendimit të plotfuqishëm në procedurë penale respektivisht kundërvajtëse.

(4) Kryerësit të veprës ose kundërvajtjes, përkohësisht i merret arma zyrtare e zjarrit, me ndalim për qasje dhe manipulim edhe kur do të merret njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, deri në plotfuqishmërinë e vendimit të gjykatës kompetente për masë të përkohshme për ndalim.

(5) Urdhri për marrje të përkohshme të armës zyrtare të zjarrit dhe ndalimin për qasje dhe manipulim nga paragrafi (3) i këtij neni, e miraton personi kompetent nga neni 13 i këtij ligji, në afat prej 24 orësh nga momenti i marrjes së njoftimit nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme ose nga organ tjetër kompetent për procedurë të filluar penale, kundërvajtëse ose civile.“

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Neni 2

Pas nenit 18 shtohen dy nene të reja 18-a dhe 18-b, si vijojnë:

"Neni 18-a

Personelin ushtarak dhe civil të cilit përkohësisht do t'i merret arma zyrtare e zjarrit dhe municioni, personi kompetent nga neni 13 të këtij ligji, do ta risistemojë në kohë të caktuar në vend adekuat të punës në Ministri, respektivisht vendos në vend adekuat të formacionit në Armatë në të cilin i kufizohet qasja dhe manipulimi me armë dhe municion.

Risistemimi përkrahësisht vendosja nga paragrafi (1) i këtij neni zgjat deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurë penale ose kundërvajtëse, respektivisht deri në miratimin e masës së përkohshme për mbrojtje nga dhuna familjare nga ana e gjykatës kompetente.

Nëse janë ngritur procedura paralele nga paragrafi (2) i këtij neni, heqja e përkohshme e armës zyrtare dhe municionit do të zgjasë deri në përfundimin e procedurës e cila do të përfundojë e fundit me vendim të plotfuqishëm.

Neni 18-b

Në afat prej 24 orësh nga momenti i marrjes së njoftimit nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme ose nga ana e ndonjë organi tjetër kompetent për procedurë të filluar penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës të kryer nga ana e personelit ushtarak dhe civil në shërbim në Armatë, personi kompetent nga neni 13 i këtij ligji, detyrimisht e dërgon personin në kontroll psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht në këshillim me psikolog në Qendrën Mjekësore Ushtarake.

Konstatimi, vlerësimi dhe mendimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillimi me psikolog, në mënyrë të obligueshme përmban vlerësim dhe mendim për aftësinë e personit që të mund të sistemohet, respektivisht vendoset në vend pune me qasje dhe manipulim me armë dhe municion.

Në bazë të konstatimit, vlerësimit dhe mendimit të komisionit të mjekëve ushtarakë me të cilin është konstatuar paaftësia ose kufizimi i aftësisë për punë, personi risistemohet me kohë të pacaktuar në vend adekuat pune në Ministri, respektivisht vendoset në vend adekuat të formacionit në Armatë në të cilin i kufizohet qasja dhe manipulimi me armë dhe municion.

Mënyrën e zbatimit të kontrolleve psikiatrike dhe psikologjike, dhe këshillimeve paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i Mbrojtjes."

Neni 3

Në nenin 131 paragrafi 2 në pikën 28) në fund lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pas pikës 28) shtohen dy pikë të reja 29) dhe 30), si vijon:

"29) kundërvajtje me elemente të dhunës;

30) shmangie e kontrollit të obligueshëm psikiatrik dhe psikologjik dhe këshillimit me psikolog në raste nga neni 18-a të këtij ligji dhe".

Pika 29) bëhet pikë 31).

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

995.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1092/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ број 2/2006, 57/2010, 170/13, 43/14 и 166/14) по членот 54-п, се додаваат четири нови членови 54-р, 54-с, 54-т и 54-ќ, кои гласат:

"Член 54-р

(1) На припадник на затворската полиција времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муницијата, кога установата ќе добие известување од надлежна институција, за започната постапка против него за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, до правосилноста на одлуката во кривичната, односно прекршочната постапка.

(2) На припадник на затворската полиција времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муницијата, кога установата ќе добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за привремена мерка за забрана.

(3) Одземањето на службеното огнено оружје и муницијата од ставовите (1) и (2) од овој член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.

(4) Одземањето на огненото оружје и муницијата ќе се изврши согласно прописите од член 54-б став 7 од овој закон.

Член 54-с

(1) Припадник на затворската полиција на кој времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муницијата, директорот на установата во која е вработен припадникот на затворската полиција, ќе го распореди на определено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.

(2) Распоредувањето од став (1) на овој член е до правосилноста на одлуката во кривичната постапка, прекршочната постапка, односно правосилната одлука од член 54-р став (2) од овој закон.

Член 54-т

(1) Припадник на затворската полиција за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно е добиено известување од надлежен центар за социјални работи за сторено семејно насилство, директорот на установата го упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување).

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на припадникот на затворската полиција за да може да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службеното огнено оружје се доставува до установата во која е вработен припадникот на затворската полиција.

Член 54-ќ

Кога кај припадник на затворската полиција е утврдено дека поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност е неспособен за вршење на работите и задачите од работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е распореден, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување право на инвалидска пензија согласно закон, директорот на установата ќе го распореди на неопределено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.“

Член 2

Во членот 58-о во точката 24 на крајот на реченицата точката се заменува со сврзникот “и”.

По точката 24 се додава нова точка 25, која гласи:

"25) избегнување на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување) согласно член 54-т од овој закон.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” број 27/14 и 199/14) и Законот за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” број 27/14 и 199/14).

LIGJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE

Neni 1

Në Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 2/2006, 57/2010, 170/13, 43/14 dhe 166/14) pas nenit 54-p, shtohen katër nene të reja 54-r, 54-s, 54-t dhe 54-q, si vijon:

"Neni 54-r

(1) Pjesëtarit të policisë së burgut përkohësisht do t'i hiqet arma zyrtare e zjarrit dhe municioni, kur institucioni do të marrë njoftim nga institucioni kompetent, për procedurë të filluar kundër tij për vepër penale të kryer ose kundërvajtje me elemente të dhunës, deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurën penale, respektivisht procedurën kundërvajtëse.

(2) Pjesëtarit të policisë së burgut përkohësisht do t'i hiqet arma zyrtare e zjarrit dhe municioni, kur institucioni do të marrë njoftim nga qendra kompetente për punë

sociale se ka kryer dhunë familjare, deri në vendim të plotfuqishëm të gjykatës kompetente për masë të përkohshme për ndalim.

(3) Heqja e armës zyrtare të zjarrit dhe municionit nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, zgjat deri në mbarimin e procedurës e cila do të mbarojë e fundit me vendim të plotfuqishëm.

(4) Heqja e armës së zjarrit dhe municionit do të kryhet në pajtim me dispozitat nga neni 54-b paragrafi 7 të këtij ligji.

Neni 54-s

(1) Pjesëtarit i policisë së burgut të cilit përkohësisht do t'i hiqet arma zyrtare e zjarrit dhe municioni, drejtori i institucionit në të cilin është punësuar pjesëtarit i policisë së burgut, do ta sistemojë në kohë të caktuar në vend përkatës të punës pa autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit zyrtare.

(2) Shpërndarja nga paragrafi (1) i këtij neni është deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurë penale, procedurë kundërvajtëse, respektivisht vendimin e plotfuqishëm nga neni 54-r paragrafi (2) të këtij ligji.

Neni 54-t

(1) Pjesëtarin e policisë së burgut për të cilin është ngritur procedurë për vepër penale të kryer ose kundërvajtje me elemente dhune, respektivisht është marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale për dhunë familjare të kryer, drejtori i institucionit e drejton në kontroll të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik).

(2) Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillimi me psikolog (këshillimi psikologjik) me konstatim të detyrueshëm dhe mendim për aftësinë e pjesëtarit të policisë së burgut që të mund të shpërndahet në vendin e punës me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare të zjarrit dorëzohet te institucioni në të cilin është punësuar pjesëtarit i policisë së burgut.

Neni 54-q

Kur te pjesëtarit i policisë së burgut është konstatuar se për shkak të shëndetit të rrënuar psikofizik ose shëndetit të përgjithshëm është i paafte për kryerjen e punëve dhe detyrave nga vendi i punës me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit zyrtare në të cilin është shpërndarë, kurse njëkohësisht nuk i plotëson kushtet për fitimin e të drejtës të pensionit invalidor në pajtim me ligjin, drejtori i institucionit do ta shpërndajë në kohë të papërcaktuar në vend pune pa autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare të zjarrit."

Neni 2

Në nenin 58-o në pikën 24 në fund të fjalisë pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pas pikës 24 shtohet pikë e re 25, si vijon:

"25) shmangia e kontrollit të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillimit me psikolog (këshillimit psikologjik) në pajtim me nenin 54-t të këtij ligji.“

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të fillojë të zbatohet në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14 dhe 199/14) dhe Ligjit për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14 dhe 199/14).

996.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за судска служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08 – 1093/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУДСКА СЛУЖБА

Член 1

Во Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14) во членот 93 став (1) по алинејата 21 се додава нова алинеја 22, која гласи :

„- избегнување на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување) од член 138-в од овој закон;“

Член 2

По членот 138 се додаваат четири нови членови 138-а, 138-б, 138-в и 138-г, кои гласат:

„Член 138-а

(1) На припадник на судската полиција времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муницијата, кога судот ќе добие известување од надлежна институција, за започната постапка против него за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, до правосилноста на одлуката во кривичната, односно прекршочната постапка.

(2) На припадник на судската полиција времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муницијата, кога судот ќе добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за привремена мерка за забрана.

(3) Одземањето на службеното огнено оружје и муницијата од ставовите (1) и (2) на овој член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.

(4) Одземањето на огненото оружје и муницијата ќе се изврши согласно прописите од член 140 од овој закон.

Член 138-б

(1) Припадник на судска полиција на кој времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муницијата, претседателот на судот ќе го распореди на определено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.

(2) Распоредувањето од став (1) на овој член е до правосилноста на одлуката во кривичната постапка, прекршочната постапка, односно правосилноста на одлуката од член 138-а став (2) од овој закон.

Член 138-в

(1) Припадник на судска полиција за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, претседателот на судот го упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување).

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на припадникот на судската полиција да може да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје се доставува до судот во кој е вработен припадникот на судската полиција.

Член 138-г

Кога кај припадник на судска полиција е утврдено дека поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност е неспособен за вршење на работите и задачите од работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е распореден, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување право на инвалидска пензија согласно закон, претседателот на судот ќе го распореди на неопределено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14).

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIMIN
GJYQESOR

Neni 1

Në Ligjin për shërbim gjyqësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14) në nenin 93 paragrafi (1) pas alinesë 21 shtohet aline e re 22, si vijon:

"- evitimi i kontrollit të obligueshëm psikiatrik dhe psikologjik, gjegjësisht këshillimi me psikolog (këshillimi psikologjik) nga neni 138-v i këtij ligji;“

Neni 2

Pas neni 138 shtohen katër nene të reja 138-a, 138-b, 138-v dhe 138-g si vijojnë:

"Neni 138-a

(1) Pjesëtarit të policisë gjyqësore do t'i hiqet përkohësisht arma zyrtare e zjarrit dhe municioni kur gjyqi do të marrë njoftim nga institucioni përgjegjës për procedurë të filluar kundër tij për kryerjen e veprës penale ose kundërvajtjes me elemente të dhunës, deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurën penale, respektivisht të kundërvajtjes.

(2) Pjesëtarit të policisë gjyqësore do t'i hiqet përkohësisht arma zyrtare e zjarrit dhe municioni kur gjyqi do të marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, deri në plotfuqishmërinë e vendimit të gjykatës kompetente për masë të përkohshme për ndalim.

(3) Heqja e armës zyrtare të zjarrit dhe e municionit nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, zgjat deri në përfundimin e procedurës që do të përfundojë e fundit me vendim të plotfuqishëm.

(4) Heqja e armës së zjarrit dhe e municionit do të bëhet në përputhje me rregullat nga neni 140 i këtij ligji.

Neni 138-b

(1) Pjesëtarin e policisë gjyqësore të cilit përkohësisht do t'i hiqet arma zyrtare e zjarrit dhe municioni, kryetari i gjyqit do ta sistemojë për kohë të caktuar në vend pune të përkatës pa autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare të zjarrit.

(2) Sistemimi nga paragrafi (1) i këtij neni është deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurën penale, në procedurën e kundërvajtjes, gjegjësisht deri në plotfuqishmërinë e vendimit nga neni 138-a paragrafi (2) i këtij ligji.

Neni 138-v

(1) Pjesëtarin e policisë gjyqësore për të cilin është ngritur procedurë për kryerjen e veprës penale ose kundërvajtjes me elemente të dhunës, gjegjësisht është marrë njoftim nga qendra përgjegjëse për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, kryetari i gjyqit e udhëzon në kontrollim të obligueshëm psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik).

(2) Të dhënat nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, gjegjësisht këshillimi me psikologun (këshillimi psikologjik) me të dhënat dhe mendimin e obligueshëm për aftësinë e pjesëtarit të policisë gjyqësore të mund të sistemohet në vend pune me autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare të zjarrit, dërgohen në gjyqin ku është punësuar pjesëtarin i policisë gjyqësore.

Neni 138-g

Kur te pjesëtarin i policisë gjyqësore është përcaktuar se për shkak të aftësisë së çrregulluar psikofizike ose të përgjithshme shëndetësore është i paafitë për kryerjen e punëve dhe detyrave në vendin e punës me autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare të zjarrit ku është i sistemuar, e njëkohësisht nuk i përmbush kushtet për marrjen e të drejtës për pension invalidor në përputhje me ligjin, kryetari i gjyqit do ta sistemojë për kohë të pacaktuar në vend pune përkatës pa autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare të zjarrit."

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të fillojë të zbatohet në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për shërbim gjyqësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14).

997.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за техничката инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1094/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13 и 41/14) во членот 5 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Инспекторатот врши инспекциски надзор и над спроведувањето на одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за техничката инспекција.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата на членот 1 од овој закон ќе отпочне да се применува од денот на отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

Л И Г Ј

ПÈР ПЛОТÈСИМИН Е ЛИГИТ ПÈР ИНСПЕКЦИОН
ТЕКНИК

Neni 1

Нè Лигин пèр инспекцион техник (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13 dhe 41/14) në nenin 5 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Inspektorati kryen mbikëqyrje inspektuese edhe mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së përegjistruar.”

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për inspektion teknik.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse dispozita e nenit 1 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së përegjistruar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14).

998.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1095/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА- КОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Во Законот за Државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија” број 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13 и 41/14), членот 8 се менува и гласи:

„Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и прописите донесени врз основа на закон во работењето на трговските друштва, правните и физичките лица (во натамошниот текст: субјект на надзор), примената на прописи од областа на забраната и спречување на вршењето на нерегистрирана дејност, како и изрекување на инспекциски мерки со цел за отстранување на утврдените неправилности.“

Член 2

Во членот 33 став 3 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочната постапка“.

Член 3

Одредбата на членот 1 од овој закон ќе отпочне да се применува од денот на отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

Одредбата на членот 2 од овој закон ќе отпочне да се применува од денот на отпочнувањето на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 130/14).

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Државен пазарен инспекторат.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR INSPEKTORATIN SHETËTOR TË TREGUT

Neni 1

Нë Ligjin pëR Inspektoratin Shtetëror të Tregut ("Gazeta Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numër 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13 dhe 41/14), neni 8 ndryshohet si vijon:

"Inspektorati kryen mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e ligjeve dhe rregullave të miratuara në bazë të ligjit në punën e shoqërive tregtare, personave juridikë dhe fizikë (në tekstin e mëposhtëm: subjekt i mbikëqyrjes), zbatimin e rregullave nga sfera e ndalimit dhe pengimit të kryerjes së veprimtarisë së përegjistruar, si dhe shqiptimin e masave inspektuese me qëllim të mënjanim të parregullsive të përcaktuara."

Neni 2

Në nenin 33 paragrafi 3 fjalët: "Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë" zëvendësohen

me fjalët: "Komisioni shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë nga sfera e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse".

Neni 3

Dispozita e neni 1 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së përegjistruar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14).

Dispozita nga neni 2 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisionit shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë nga sfera e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/14).

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

999.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1096/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕ- СИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" број 6/12 и 144/14) во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Концесионерот или приватниот партнер плаќање то на концесионериот надоместок, односно надоместокот за јавно приватно партнерство не може да го врши со државни обврзници."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KONCESIONE
DHE PARTNERITET PRIVAT PUBLIK

Neni 1

Në Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 6/12 dhe 144/14) në nenin 9 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Koncesionari ose partneri privat pagesën e kompensimit të koncesionit, përkatësisht kompensimit për partneritet privat publik nuk mund ta kryejë me obligacione shtetërore."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1000.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1103/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за шумарска и ловна инспекција ("Службен весник на Република Македонија" број 88/2008, 6/2010, 36/11, 74/12, 164/13 и 43/14) во членот 19 став (3) зборовите: „министерот за земјоделство шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Инспекторатот“.

Член 2

Во членот 21 став (1) точка 2) по зборот „дрвја“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност“.

Член 3

Во членот 21-а став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и е должен да му ги предаде на надлежниот орган за понатамошно постапување“.

Во ставот (3) по зборот „ловство“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност“.

Член 4

Членот 29 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) не постапи по барањето, односно наредбата на инспекторот (член 27);

2) на инспекторот не му овозможи непречено вршење на надзорот (членот 28 став (1));

3) на инспекторот не му овозможи во определениот рок пристап до просториите, производите, документите или кое било друго средство кое е предмет на инспекцискиот надзор (член 28 ставот (3)) или

4) на инспекторот во определениот рок со барањето не му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на инспекцискиот надзор (член 28 став (6)).

(2) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Членовите 29-а и 30 се бришат.

Член 5

Одредбите од членот 2 со кој се дополнува членот 21 став (1) точка 2) и член 3 со кој се дополнува членот 21-а став (3) од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од денот на отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION TË PYLLTARISË DHE
GJUETISË

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion të pylltarisë dhe gjuetisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 88/2008, 6/2010, 36/11, 74/12, 164/13 dhe 43/14) në nenin 19 paragrafi (3) fjalët "ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave" zëvendësohet me fjalët "drejtori i Inspektoratit".

Neni 2

Në nenin 21 paragrafi (1) pika 2) pas fjalës "drurë" vendoset "presje" dhe shtohen fjalët: "Ligji për ndalimin dhe pengimin e kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar".

Neni 3

Në nenin 21-a paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe është i obliguar t'ia dorëzojë organit kompetent për veprim të mëtejme".

Në nenin (3) pas fjalës "gjueti" shtohet presje dhe fjalët: "Ligji për ndalimin dhe pengimin e kryerjes se veprimtarisë së paregjistruar".

Neni 4

Neni 29 ndryshon si vijon:
"(1) Gjобë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk vepron sipas kërkesës, respektivisht urdhrorit të inspektorit (neni 27);

2) inspektorit nuk i mundëson kryerje pa pengesa të mbikëqyrjes (neni 28 paragrafi (1));

3) inspektorit nuk i mundëson në afatin e përcaktuar qasje te hapësirat, prodhimet, dokumentet ose cilido mjet tjetër që është lëndë e mbikëqyrjes inspektuese (neni 28 paragrafi (3)) ose

4) inspektorit në afatin e përcaktuar me kërkesë nuk i dorëzon ose nuk i përgatit të dhëna të sakta ose të plota, raporte, materiale ose dokumente tjera të cilat janë të domosdoshme për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese (neni 28 paragrafi (6)).

(2) Gjohë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjohë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni."

Nenet 29-a dhe 30 shlyhen.

Neni 5

Dispozitat e nenit 2 me të cilin plotësohet neni 21 paragrafi (1) pika 2) dhe nenit 3 me të cilin plotësohet neni 21-a paragrafi (3) të këtij ligj do të fillojnë të zbatohen nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së përgjithshme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14).

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1001.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1104/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Во Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2009, 53/11, 164/13 и 43/14) во членот 11 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Инспекторатот врши и инспекциски надзор согласно Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“

Ставот (2) станува став (3)

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од денот на отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKTORATIN SHTETËROR PËR BUJQËSI

Neni 1

Në Ligjin për Inspektoratin Shtetëror për Bujqësi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/2009, 53/11, 164/13 dhe 43/14) në nenin 11 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Inspektorati kryen edhe mbikëqyrje inspektuese në pajtim me Ligjin për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së përgjithshme."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3)

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së përgjithshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14).

1002.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1105/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2009, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14) во член 66 ставот (7) се менува и гласи:

„Евиденцијата на исечената дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби се води во електронска и хартиена форма, со користење на матичниот број на купувачот.“

Член 2

По членот 84 се додава нов член 84-а, кој гласи:

„Член 84-а

(1) Службеното оружје и муниција со кои е задолжен припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба, времено ќе му бидат одземени, кога Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, ќе добие известување од надлежна институција за започната постапка против припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, до правосилност на одлуката во кривичната, односно прекршочната постапка.

(2) На припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба времено ќе му се одземе службеното оружје и муниција, кога Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја ќе добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за привремена мерка за забрана.

(3) Одземеното службено оружје и муниција од ставот (1) на овој член, се чува во шумскополициска станица, односно во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, за што се должни во рок од 24 часа да го информираат Министерството за внатрешни работи.

(4) Одземањето на службеното оружје и муниција од ставовите (1) и (2) на овој член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.

(5) Припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно од Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, се упатува на задолжителен психијатриски и психолошко преглед, односно советување со психолог (психолошко советување) до овластена здравствена институција.

(6) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено оружје се доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно до Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, каде што е вработен припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба.

(7) Во случај на започната постапка против припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, министерот кој раководи со органот на државната управа од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството, односно директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, покренува дисциплинска одговорност и ако се докаже дека е извршено кривично дело или прекршок со елементи

на насилство, ќе го распореди на определено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.

(8) Распоредувањето од ставот (7) на овој член е до правосилноста на одлуката во кривичната постапка, прекршочната постапка односно правосилноста на одлуката од став (2) на овој член.

(9) Кога кај припадник на шумската полиција, односно на шумочуварската служба е утврдено дека поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност е неспособен за вршење на работите и задачите од работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е распореден, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување на право на инвалидска пензија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно до Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја ќе го распореди на неопределено време на соодветно работно место без овластување носење и употреба на службено огнено оружје.“

Член 3

Во членот 100 став (1) во точката 8) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 9) точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 10) која гласи:

„10) да презема мерки и дејствија согласно Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецизен текст на Законот за шумите.

Член 5

Во членот 83 став (3) по алинеја 18 се додава нова алинеја 19, која гласи:

„доколку избегне задолжителен психијатриски и психолошко преглед, односно советување со психолог (психолошко советување).“

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PYJE**

Neni 1

Në Ligjin për pyje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 64/2009, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 dhe 160/14) në nenin 66 paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

“Evidenca nga masa e drurëve e prerë në pyll shtetëror me trungje të ulëta nga ana e personave fizikë për nevoja personale mbahet në formë elektronike dhe në letër, me shfrytëzimin e numrit të amzës të blerësit.”

Neni 2

Pas nenet 84 shtohet nen i ri 84-a, si vijon:

“Neni 84-a

(1) Arma zyrtare dhe municioni me të cilat është i ngarkuar pjesëtari i policisë pyjore, përkatësisht i shërbimit të rojës së pyllit, përkohësisht do t'i merren, kur ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave,

пërkatësisht Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyje "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me rajonet e mbrojtura, do të marrë njoftim nga institucioni kompetent për procedurën të filluar kundër pjesëtarit të policisë pyjore, përkatësisht të shërbimit të rojës së pyllit për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurën penale përkatësisht të kundërvajtjes.

(2) Pjesëtarit të policisë pyjore, përkatësisht të shërbimit të rojës së pyllit përkatësisht do t'i merret arma zyrtare dhe municioni, kur Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, përkatësisht Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyje "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me rajonet të mbrojtura do të marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, deri në plotfuqishmërinë e vendimit të gjykatës kompetente për masë të përkohshme për ndalim.

(3) Arma e marrë zyrtare dhe municioni nga paragrafi (1) të këtij neni, ruhet në stacionin e policisë pyjore, përkatësisht në Ndërmarrjen publike për ekonomizim me pyje "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me rajonet të mbrojtura, për çka janë të obliguar në afat prej 24 orësh ta informojnë Ministrinë e Punëve të Brendshme.

(4) Marrja e armës zyrtare dhe municionit nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni, zgjatë deri në përfundim të procedurës e cila e fundit do të përfundojë me vendim të plotfuqishëm.

(5) Pjesëtari i policisë pyjore, përkatësisht i shërbimit të rojës së pyllit për të cilin është ngritur procedurë për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, përkatësisht është marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, përkatësisht nga Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyje "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me rajonet të mbrojtura, dërgohet në kontroll të obligueshëm psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik) te institucion i autorizuar shëndetësor.

(6) Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimi me psikolog (këshillim psikologjik) me konstatim të obligueshëm dhe mendim për aftësinë e pjesëtarit të policisë pyjore, përkatësisht të shërbimit të rojës së pyllit të sistemohe në vend pune me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare dorëzohet te Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, përkatësisht te Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyje "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me rajonet të mbrojtura, ku është punësuar pjesëtari i policisë pyjore, përkatësisht i shërbimit të rojës së pyllit.

(7) Në rast të procedurës së filluar kundër pjesëtarit të policisë pyjore, përkatësisht të shërbimit të rojës së pyllit për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore nga sfera e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, përkatësisht drejtori i Ndërmarrjes publike për ekonomizim me pyje "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me rajonet e mbrojtura, ngre përgjegjësi disiplinore edhe nëse dëshmohe se është kryer vepër penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, do ta sistemojë në kohë të caktuara në vend adekuat të punës pa autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit zyrtare.

(8) Sistemimi nga paragrafi (7) të këtij neni është deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurë penale, procedurë të kundërvajtjes përkatësisht plotfuqishmërinë e vendimit nga paragrafi (2) të këtij neni.

(9) Kur te pjesëtari i policisë pyjore, përkatësisht i shërbimit të rojës së pyllit është përcaktuar se për shkak të aftësisë së çrregulluar psikofizike ose të përgjithshme shëndetësore është i paafte për kryerjen e punëve dhe detyrave nga vendi i punës me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit zyrtare në të cilin është sistemuar, ndërsa njëkohësisht nuk i plotëson kushtet për fitim të të drejtës së pensionit invalidor, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, përkatësisht Ndërmarrja publike për ekonomizim me pyje "Pyjet e Maqedonisë" dhe subjektet tjera të ngarkuara për menaxhim me rajonet e mbrojtura do ta sistemojë në kohë të përcaktuara në vend adekuat të punës pa autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit zyrtare."

Neni 3

Në nenin 100 paragrafi (1) në pikën 8) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Ne pikën 9) pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 10) si vijon:

"10) të ndërmarrë masa dhe veprime në pajtim me Ligjin për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar."

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënësi i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për pyje.

Neni 5

Në nenin 83 paragrafi (3) pas alinesë 18 shtohet e re 19, si vijon:

"nëse shmang kontroll të obligueshëm psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik).

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1003.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за ловството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1106/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛОВСТВОТО

Член 1

Во Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ број 26/2009, 82/2009, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), по членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:

„Член 26-а

(1) Службеното оружје и муниција со кои е задолжен ловочуварот од страна на концесионерот на дивечот во ловиштата, времено ќе му бидат одземени, кога концесионерот ќе добие известување од надлежна институција за започната постапка против ловочуварот за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, до правосилноста на одлуката во кривичната, односно прекршочната постапка.

(2) На ловочуварот времено ќе му се одземе службеното оружје и муниција, кога концесионерот на дивечот во ловиштата ќе добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за привремена мерка за забрана.

(3) Одземеното службено оружје и муниција од став (1) на овој член, се чува кај концесионерот на дивечот во ловиштата, за што концесионерот е должен во рок од 24 часа да го информира Министерството за внатрешни работи.

(4) Одземањето на службеното оружје и муниција од ставите (1) и (2) на овој член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.

(5) Ловочувар за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство односно е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство од страна на концесионерот на дивечот во ловиштата се упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување) до овластена здравствена институција.

(6) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на ловочуварот да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено оружје, се доставува до концесионерот на дивечот во ловиштето, каде што е вработен ловочуварот.

(7) Во случај на започната постапка против ловочувар за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, концесионерот на дивечот во ловиштата покренува дисциплинска одговорност и ако се докаже дека е извршено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, концесионерот на дивечот во ловиштата ќе го распореди на определено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.

(8) Распоредувањето од став (7) на овој член е до правосилноста на одлуката во кривичната постапка, прекршочната постапка односно правосилноста на одлуката од став (2) на овој член.“

(9) Кога кај припадник на ловочуварската служба, е утврдено дека поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност е неспособен за вршење на работите и задачите од работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е распореден, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување на право на инвалидска пензија, концесионерот на дивечот во ловиштата ќе го распореди на неопределено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.“

Член 2

Во членот 75 став (1) во точката 8) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точка 9) точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 10) која гласи:

„10) да презема мерки и дејствија согласно Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“

Член 3

Во членот 80 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) глоба од 2500 – 3000 евра ќе му се изрече на ловочуварот кој ќе избегне задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување) од членот 26-а став (5) од овој закон.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR GJUETI

Neni 1

Në Ligjin për gjueti ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/2009, 82/2009, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 dhe 187/13), pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon:

“Neni 26-a

(1) Arma zyrtare dhe municioni me të cilat është ngarkuar rojtari i gjuetisë nga ana e koncesionarit të gjahut në vendin e gjuetisë, përkohësisht do t'i merren, kur koncesionari do të marrë njoftim nga institucioni kompetent për procedurën e filluar kundër rojtarit të gjuetisë për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, deri në plotfuqishmërinë e vendimit në procedurën penale përkatësisht të kundërvajtjes.

(2) Rojtarit të gjuetisë përkohësisht do t'i merret arma zyrtare dhe municioni, kur koncesionari i gjahut në vendet e gjuetisë do të marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, deri në plotfuqishmërinë e vendimit të gjykatës kompetente për masë të përkohshme për ndalesë.

(3) Arma e hequr zyrtare dhe municioni nga paragrafi (1) të këtij neni, ruhet te koncesionari i gjahut në vendet e gjuetisë, për çfarë koncesionari është i obliguar në afat prej 24 orëve ta informojë Ministrinë e Punëve të Brendshme.

(4) Heqja e armës zyrtare dhe municioni nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, zgjat deri në përfundim të procedurës e cila e fundit do të përfundojë me vendim të plotfuqishëm.

(5) Rojtari i gjuetisë për të cilin është ngritur procedurë për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës përkatësisht është marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare nga ana e koncesionarit të gjahut në vendet e gjuetisë dërgohet në kontroll të obligueshëm psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik) te institucioni i autorizuar shëndetësor.

(6) Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimi me psikolog (këshillim psikologjik) me konstatim të obligueshëm dhe mendim për aftësi të rojtarit të gjuetisë që të sistemohet në vend pune me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare, dorëzohet te koncesionari i gjahut në vendin e gjuetisë, ku është punësuar rojtari i gjuetisë.

(7) Në rast të procedurës së filluar kundër rojtarit të gjuetisë për vepër të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, koncesionari i gjahut në vendet e gjuetisë ngre përgjegjësi disiplinore edhe nëse vërtetohet se është kryer vepër penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës, koncesionari i gjahut në vendet e gjuetisë do ta sistemojë në kohë të caktuar në vend përkatës të punës pa autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit zyrtare.

(8) Sistemimi nga paragrafi (7) të këtij neni është deri në plotfuqishmëri të vendimit në procedurë penale, procedurë të kundërvajtjes përkatësisht plotfuqishmëri të vendimit nga paragrafi (2) të këtij neni.

(9) Kur te pjesëtar i shërbimit të rojës së gjetisë është përcaktuar se për shkak të aftësisë shëndetësore psikofizike dhe të përgjithshme të çrregulluar është i paaftë për kryerje të punëve dhe detyrave nga vendi i punës me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare në të cilin është sistematizuar, ndërsa njëkohësisht nuk i plotëson kushtet për fitim të të drejtës të pensionit invalidor, koncesionari i gjahut në vendet e gjetisë do ta sistemojë në kohë të pacaktuar në vend përkatës të punës pa autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës së zjarrit zyrtare.”

Neni 2

Në nenin 75 paragrafi (1) në pikën 8) lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 9) pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 10) si vijon:

“10) të ndërmarrë masa dhe veprime në pajtim me Ligjin për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar.”

Neni 3

Në nenin 80 pas paragrafi (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Gjobjë prej 2 500 deri në 3000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet rojtarit të gjetisë i cili do të shmang kontroll të obligueshëm psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik) nga neni 26-a paragrafi (5) të këtij ligji”.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1004.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1107/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

Член 1

Во Законот за безбедност на храната за животни (“Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 53/11 и 1/12) членот 17 се менува и гласи:

„Член 17 Надлежен орган

(1) Надлежен орган за спроведување на стручните и управните работи утврдени со овој закон е Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата).

(2) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е надлежно за спроведување на стручните и управните работи и инспекциски надзор за сировините за храна за животни од растително потекло во примарното земјоделско производство и придружните операции на примарното производство, како и примарните земјоделски производи до влезот во објект за преработка и продажба на храна за животни, и здравствената заштита на растенијата, согласно овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, прописите од областа на земјоделството и здравјето на растенијата.

(3) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја објавува листата на сировини и примарни земјоделски производи кои се предмет на инспекциски надзор од став (2) на овој член.“

Член 2

По членот 76 се додава нов член 76-а, кој гласи:

„Член 76-а

Мониторинг за безбедност на храна за животни

(1) Мониторинг на безбедноста на храната за животни се врши заради откривање на присуство на резидуи, контаминенти, и недозволен или непожелни супстанции, сировини и производи во храната за животни.

(2) Мониторингот за безбедноста на храната за животните се врши согласно со методологијата за спроведување на мониторингот од став (3) на овој член.

(3) Директорот на Агенцијата ја пропишува методологијата за спроведување на мониторингот за безбедноста на храната за животните и параметрите кои се следат во однос на безбедност на храната за животните.

(4) Мониторингот за безбедноста на храната за животни се спроведува преку: мерење, следење, оценка и контрола на одредени параметри, критериуми и барања за храната за животни кои се поврзани со исполнување на општите и посебните барања за безбедност на храната за животни и следење на состојбата на безбедноста на храна за животни со цел да ги идентификува и карактеризира опасностите по здравјето на животните, здравјето на луѓето и заштитата на животната средина, да ја процени изложеноста и да го утврди ризикот поврзан со наведените параметри, критериуми и барања за безбедност на храна за животни.

(5) Мониторинг се врши во сите фази на ланецот на безбедност на храната за животни, во фаза која е најсоодветна за одреден параметер, критериум или барање за безбедност на храна за животни.

(6) Кога со испитувањата се утврдат позитивни резултати на присуство на резидуи контаминенти, недозволен или непожелни супстанции, сировини и производи, трошоците кои произлегуваат од официјалните контроли и анализите направени за понатамошно испитување се на товар на сопственикот или лицето кое е одговорно за животните или производите, односно кое ги става во промет.

(7) Мониторингот за безбедноста на храната за животни се врши врз основа на годишна програма за мониторинг за безбедност на храна за животни, која ја донесува Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Агенцијата.

(8) Средствата за спроведување на програмата од ставот (7) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(9) Директорот на Агенцијата поблиску ги пропишува начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи, контаминенти, недозволени и непожелни супстанции, сировини и производи во храната за животни, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи, контаминенти, недозволени супстанции, сировини и производи и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи, контаминенти, недозволени супстанции, сировини и производи како и општите и посебните барања и услови и активности кои треба да ги исполнат и спроведат операторите со храна за животни за спречување и елиминирање на појавата на присуство на резидуи, контаминенти, недозволени супстанции, сировини и производи во храната за животни.“

Член 3

Програмата за мониторинг за безбедност на храната за животни, Владата на Република Македонија ќе ја донесе најдоцна до 1 јануари 2016 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI TË USHQIMIT PËR KAFSHË

Neni 1

Në Ligjin për siguri të ushqimit për kafshë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 145/10, 53/11 dhe 1/12) neni 17 ndryshohet si vijon:

"Neni 17

Organ kompetent

(1) Organ kompetent për zbatimin e punëve administrative dhe profesionale të përcaktuara me këtë ligj është Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (në tekstin e mëtejshëm: Agjencia).

(2) Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave është kompetente për zbatimin e punëve profesionale dhe administrative dhe mbikëqyrje inspektuese për lëndët e para për ushqim për kafshë me prejardhje bimore në prodhimtarinë primare bujqësore dhe operacionet përcjellëse të prodhimtarisë primare, si dhe prodhimeve bujqësore primare deri në hyrje në objekt për përpunim dhe shitje të ushqimit për kafshë, dhe mbrojtjen shëndetësore të bimëve, në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, rregullat nga sfera e bujqësisë dhe shëndetit të bimëve.

(3) Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e shpall listën e lëndëve të para dhe prodhimeve primare bujqësore të cilat janë lëndë e mbikëqyrjes inspektuese nga paragrafi (2) të këtij neni".

Neni 2

Pas nenit 76 shtohet nen i ri 76-a, si vijon:

"Neni 76-a

Monitorimi për siguri të ushqimi për kafshë

(1) Monitorimi për sigurinë e ushqimit për kafshë kryhet për zbulimin e pranisë së reziduive, kontaminuesve, lëndëve të para dhe prodhimeve dhe substancave të palejuara ose të padëshiruara, në ushqimin për kafshë.

(2) Monitorimi për sigurinë e ushqimit për kafshë kryhet në pajtim me metodologjinë për zbatim të monitorimit nga paragrafi (3) të këtij neni.

(3) Drejtori i Agjencisë e përcakton metodologjinë për zbatim të monitorimit për siguri të ushqimit për kafshët dhe parametrat që përcillen në lidhje me sigurinë e ushqimit për kafshët.

(4) Monitorimi për sigurinë e ushqimit për kafshë zbatohet nëpërmjet: matjes, përcjelljes, vlerësimit dhe kontrollit të parametrave të caktuara, kriterëve dhe kërkesave për ushqim për kafshë që janë të lidhura me plotësimin e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta për siguri të ushqimit për kafshë dhe përcjelljes së gjendjes së sigurisë të ushqimit për kafshë me qëllim që t'i identifikojë dhe karakterizojë rreziqet për shëndetin e kafshëve, shëndetin e njerëzve dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, ta vlerësojë ekspozimin dhe ta përcaktojë rrezikun të lidhur me parametrat, kriterëve dhe kërkesave të theksuara për siguri të ushqimi për kafshë.

(5) Monitorimi kryhet në të gjitha fazat e zinxhirit të sigurisë së ushqimit për kafshë, në fazën që është më adekuate për parametër, kriter ose kërkesë të caktuar për siguri të ushqimit për kafshë.

(6) Kur me analiza përcaktohen rezultate pozitive të pranisë të reziduive kontaminuesve, substancave, lëndëve të para dhe prodhimeve të palejuara ose të padëshiruara, shpenzimet që dalin nga kontrollat dhe analizat oficiale të bëra për analizë të mëtejshme janë në ngarkim të pronarit ose personit i cili është përgjegjës për kafshët ose prodhimet, përkatësisht që i vë në qarkullim.

(7) Monitorimi për siguri të ushqimit për kafshë bëhet në bazë të programit vjetor për monitorim për siguri të ushqimi për kafshë, të cilin e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të drejtorit të Agjencisë.

(8) Mjetet për zbatimin e programit nga paragrafi (7) të këtij neni sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

(9) Drejtori i Agjencisë më afërsisht i përcakton mënyrën e kryerjes së monitorimit dhe kontrollit të pranisë së reziduive, kontaminuesve, substancave, lëndëve të para dhe prodhimeve të palejuara dhe të padëshiruara në ushqimin për kafshë, mënyrën e kryerjes së kontrollit oficial dhe procedurat për monitorim dhe kontroll të reziduive, kontaminuesve, substancave, lëndëve të para dhe prodhimeve të palejuara dhe të padëshiruara dhe masat të cilat ndërmerren në rast të dyshimi dhe të konstatimit pozitiv të pranisë së reziduive, kontaminuesve, substancave, lëndëve të para dhe prodhimeve të palejuara dhe të padëshiruara si dhe kërkesat e përgjithshme e të veçanta dhe kushtet dhe aktivitetet të cilat duhet t'i plotësojnë dhe zbatojnë operatorët me ushqim për kafshë për parandalim dhe eliminim të dukurisë së pranisë të reziduive, kontaminuesve, substancave, lëndëve të para dhe prodhimeve të palejuara dhe të padëshiruara në ushqimin për kafshë."

Neni 3

Programin për monitorim për siguri të ushqimit për kafshë Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta miratojë më së voni deri më 1 janar 2016.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1005.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА
ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1108/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13 и 41/14), во членот 9 во точката 17) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 18) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 19) која гласи:

„19) примена на законската регулатива од областа на забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност во воспитно-образовните установи, во високообразовните установи и во научните установи.“

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за просветната инспекција.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSIONIN E ARSIMIT

Neni 1

Në Ligjin për inspeksionin e arsimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13 dhe 41/14), në nenin 9 në pikën 17) lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 18) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 19) si vijon:

“19) zbatimi i rregullativës ligjore nga fusha e ndalimit dhe pengimit të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar në institucionet edukativo-arsimore, në institucionet e arsimit të lartë dhe në institucionet shkencore.”

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për inspeksionin e arsimit.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 199/14).

1006.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1110/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 10620/08, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13 и 113/14), во членот 23 став (1) алинејата 5) се менува и гласи:

„- паричен износ на основната нето плата или паричен износ од најнизок до највисок износ на нето платата за работното место за кое се бара работник;”

Член 2

Во член 117 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Прекувремената работа може да трае најмногу осум часа во текот на една недела и најмногу 190 часа годишно, освен за работите кои поради специфичниот процес на работа не можат да се прекинат или за кои нема услови и можности да се организира работата во смени. Прекувремената работа во период од три месеци не може во просек да надминува повеќе од осум часа неделно.”

Член 3

Во членот 141 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Годишниот одмор може да се користи во повеќе делови во договор со работодавачот, со тоа што еден дел од годишниот одмор мора да трае најмалку две непрекинати работни недели.”

Член 4

Во членот 144 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Работникот има право два дена од годишниот одмор да ги искористи во денови коишто самиот ќе ги определи, ако тоа посериозно не го загрозува работниот процес, за што мора да го извести работодавачот најдоцна три работни дена пред користењето.”

Член 5

Во членот 170 пред зборот „Работникот“ се додава бројот „(1)“.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Работникот на кој му престанал договорот за вработување на определено време поради истек на договорот и користи надоместок на плата за време на отсуството поради бременост, раѓање и родителство, продолжува да го користи правото до истекот на отсуството на товар на органот надлежен за спроведување на задолжителното здравствено осигурување.“

Член 6

Во членот 259 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Покана за плаќање на глоба од став (1), решение од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член и барање за поведување на прекршочна постапка од ставовите (2), (3) и (4) на овој член ќе издадат, ќе донесат, односно ќе поднесат согласно закон и пазарниот инспектор, санитарниот и здравствениот инспектор и инспекторот за техничка инспекција, секој во однос на одредбите од овој закон за прашањата за кои тие се надлежни согласно закон.“

Во ставот (5) кој станува став (6), зборовите: „(2), (3) и (4)“ се заменуваат со зборовите: „(2), (3), (4) и (5)“.

Во ставот (6) кој станува став (7) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „доколку одговорното лице во правното лице или од него овластено лице достави доказ за уплатената сума за замена за забрана за работа до овластениот инспектор согласно овој закон.“

Член 7

По членот 259 се додава нов член 259-а, кој гласи:

„Член 259-а

(1) Органите на државната управа надлежни за работите на инспекциски надзор се должни да соработуваат и разменуваат податоци за забрана за вршење на работи на работодавачот.

(2) Инспекцискиот совет ги координира работите на инспекциските служби за постапување по одредбите од член 259 од овој закон.“

Член 8

По членот 261 се додава нов член 261-а кој гласи:

„Член 261-а

Пазарниот инспектор, санитарниот и здравствениот инспектор и инспекторот за техничка инспекција, ако констатираат дека работодавачот постапил спротивно на член 13 ставовите (1), (2), (3) и (7) од овој закон ќе поднесат барање за поведување на прекршочна постапка.“

Член 9

Во член 263 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Против решението на овластениот инспектор надлежен за вршење на инспекциски надзор над примената на одредбите на овој закон, донесено врз основ на членовите 258, 259 и 262 на овој закон може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од осум дена од денот на приемот на решението.“

Член 10

Во членот 266-а во ставот (1) зборовите: „264 и 265“ се заменуваат со зборовите: „264, 264-а, 265 и 265-а“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) За прекршоците утврдени во членовите 264 став (1) точка 1), став (2) и став (3) од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува прекршочниот орган во органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата, здравството и техничките работи.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 11

Во членот 266-в ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Инспекторот од член 261 на овој закон за прекршоците од членовите 264, 264-а, 265 и 265-а од овој закон, а инспекторот од член 261-а од овој закон, за прекршокот утврден во членот 264 став (1) точка 1), став (2) и став (3) од овој закон, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка должен е на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување согласно овој закон, друг закон и Законот за прекршоци.“

Во ставовите (2), (3) и (6), зборовите: „државниот инспектор за труд“ се заменуваат со зборовите: „инспекторот од членовите 261 и 261-а од овој закон“.

Член 12

Се овластува Законодавно правната комисија при Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за работните односи.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 5 од овој закон кои ќе отпочнат да се применуваат од 15 март 2015 година.

L I G J PER NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRËDHËNIE PUNE

Neni 1

Në Ligjin për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13 dhe 113/14), në nenin 23 paragrafi (1) alineja 5) ndryshohet si vijon:

“- shumën në para të rrogës bazë neto ose shumën në para nga shumata më e vogël deri te shumata më e lartë e neto rrogës për vendin e punës për të cilin kërkohet punëtori;”

Neni 2

Në nenin 117 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Puna jashtë orarit mund të zgjasë më së shumti tetë orë gjatë një jave dhe më së shumti 190 orë në vit, përveç për punët të cilat për shkak të procesit specifik të punës nuk mund të ndërpriten ose për të cilat nuk ka kushte dhe mundësi që të organizohet puna në ndërresa. Puna jashtë orarit në periudhë prej tre muajve nuk mundet në mesatare të tejkalojë më shumë se tetë orë në javë.”

Neni 3

Në nenin 141 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Pushimi vjetor mund të shfrytëzohet në më shumë pjesë në marrëveshje me punëdhënësin, me atë që një pjesë e pushimit vjetor doemos duhet të zgjasë së paku dy javë të pandërprera të punës.”

Neni 4

Në nenin 144 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Punëtori ka të drejtë dy ditë nga pushimi vjetor t'i shfrytëzojë në ditë që vetë do t'i caktojë, nëse kjo nuk e rrezikon më seriozisht procesin e punës, për çfarë doemos duhet ta informojë punëdhënësin më së voni tri ditë pune para shfrytëzimit.”

Neni 5

Në nenin 170 para fjalës “Punëtori” shtohet numri “(1)”.

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Punëtori të cilit i është ndërprerë marrëveshja për punësim në kohë të caktuar, për shkak të skadimit të marrëveshjes dhe shfrytëzon kompensim të rrogës gjatë mungesës për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe prindërisë, vazhdon ta shfrytëzojë të drejtën deri në skadimin e mungesës në ngarkim të organit kompetent për zbatimin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor.”

Neni 6

Në paragrafin 259 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Ftesë për pagesë të gjobës nga paragrafi (1), aktvendim nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni do të lëshojnë, do të miratojnë, përkatësisht do të parashtrojnë në pajtim me ligjin edhe inspektori i tregut, inspektori sanitar dhe shëndetësor dhe inspektori për inspeksion teknik, secili në lidhje me dispozitat nga ky ligj për çështje për të cilat ata janë kompetentë në pajtim me ligjin.”

Në paragrafin (5) që bëhet paragrafi (6) fjalët: “(2), (3) dhe (4)” zëvendësohen me fjalët: “(2), (3), (4) dhe (5).”

Në paragrafin (6) që bëhet paragraf (7) pika në fund të fjalisë të zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “nëse personi përgjegjës në personin juridik ose personi i autorizuar nga ai dorëzon dëshmi për shumën e paguar për zëvendësim për ndalim për punë te inspektori i autorizuar në pajtim me këtë ligj.”

Neni 7

Pas nenit 259 shtohet nen i ri 259-a, si vijon:

“Neni 259-a

(1) Organet e administratës shtetërore kompetentë për punët e mbikëqyrjes inspektuese janë të detyruar të bashkëpunojnë dhe shkëmbejnë të dhëna për ndalim të kryerjes së punëve të punëdhënësit.

(2) Këshilli Inspektues i koordinon punët e shërbimeve inspektuese për veprim sipas dispozitave të nenit 259 të këtij ligji.”

Neni 8

Pas nenit 261 shtohet nen i ri 261-a, si vijon:

“Neni 261-a

Inspektori i tregut, inspektori sanitar dhe shëndetësor dhe inspektori për inspeksion teknik, nëse konstatojnë se punëdhënësi ka vepruar në kundërshtim me nenin 13 paragrafët (1), (2), (3) dhe (7) të këtij ligji do të parashtrojnë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje.”

Neni 9

Në nenin 263 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“(1) Kundër aktvendimit të inspektorit të autorizuar kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji, të miratuar në bazë të neneve 258, 259 dhe 262 të këtij ligji mund të parashtrohet ankesë në Komisionin shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.”

Neni 10

Në nenin 266-a në paragrafin (1) fjalët: „264 dhe 265” zëvendësohen me fjalët: „264, 264-a, 265 dhe 265-a”

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Për kundërvajtje e përcaktuara në nenet 264 paragrafi (1) pika 1), paragrafi (2) dhe paragrafi (3) të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje udhëheq dhe sanksion kundërvajtës shqipton organi kundërvajtës në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e ekonomisë, shëndetësisë dhe punëve teknike.”

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

Neni 11

Ne nenin 266-v paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“(1) Inspektori nga neni 261 i këtij ligji për kundërvajtjet nga nenet 264, 264-a, 265 dhe 265-a të këtij ligji, ndërsa inspektori nga neni 261-a të këtij ligji, për kundërvajtjen e përcaktuar në nenin 264 paragrafi (1) pika 1), paragrafi (2) dhe paragrafi (3) të këtij ligji, para se të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje është i detyruar kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojë procedurë për barazim në pajtim me këtë ligj, ligj tjetër dhe Ligjin për kundërvajtje.”

Në paragrafët (2), (3) dhe (6), fjalët: “inspektori shtetëror i punës” zëvendësohen me fjalët: “inspektori nga nenet 261 dhe 261-a të këtij ligji”.

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për marrëdhënie pune.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa dispozitat nga neni 5 i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 15 marsi 2015.

1007.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1111/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД

Член 1

Во Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија” број 35/1997, 29/2002, 36/11, 164/13 и 44/14), во членот 1 точката на крајот на

реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и инспекциски надзор над вршењето на не-регистрираната дејност“.

Член 2

Во членот 4 став 1 по зборот „работа“ се става запирка и се додаваат зборовите: „и прописите од областа на забрана и спречување на вршењето на нерегистрираната дејност“.

Член 3

Во членот 9 ставот 1 по зборот „постапка“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „инспекцискиот надзор“ се додаваат зборовите: „и Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност“.

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за инспекцијата на труд.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од денот на отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSIONIN TË PUNËS

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion të punës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/1997, 29/2002, 36/11, 164/13 dhe 44/14), në nenin 1 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe mbikëqyrja inspektuese mbi kryerjen e veprimtarisë së paregjistruar".

Neni 2

Në nenin 4 paragrafi 1 pas fjalës "punë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "dhe rregullat nga sfera e ndalimit dhe pengimit të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar".

Neni 3

Në nenin 9 paragrafi 1 pas fjalës "procedurë" lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, kurse pas fjalëve: "mbikëqyrja inspektuese" shtohen fjalët "dhe Ligji për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar".

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për inspeksion të punës.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do fillojë që të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14).

1008.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1112/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Член 1

Во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ број 138/14), по членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Центарот за социјална работа, секогаш кога има сознание дека семејното насилство е сторено од лице кое поседува огнено оружје веднаш го известува, а најдоцна во рок од 24 часа доставува и писмено известување до Министерството за внатрешни работи.

Центарот за социјална работа, секогаш кога има сознание дека семејното насилство е сторено од лице кое има пристап и ракува со службено огнено оружје, веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа доставува писмено известување до институцијата или правното лице, во која лицето е вработено.

Центарот за социјална работа, за доставеното известување од ставот 2 на овој член веднаш го известува, а најдоцна во рок од 24 часа доставува и писмено известување до Министерството за внатрешни работи.“

Член 2

Во членот 23 став 1 зборовите: „како и кога дете е жртва на семејно насилство,“ се бришат.

По ставот 3 се додава нов став, кој гласи:

„Во случај кога постои сознание за загрозување на животот и здравјето на дете при семејно насилство, мултисекторскиот стручен тим во безбедносниот план за помош на родителот ќе предвиди и мерки и активности кои ќе треба да се спроведат за помош за детето.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 3

Во членот 34 став 1 зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“.

Член 4

Во членот 48 став 1 зборовите: „одржаното рочиште“ се заменуваат со зборовите: „донесување на одлуката“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PARANDALIM, PENGIM DHE MBROJTJE
NGA DHUNA NË FAMILJE

Нени 1

Në Ligjin për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 138/14), pas nenit 21 shtohet nen i ri 21-a, si vijon:

"Neni 21-a

Qendra për Punë Sociale, gjithmonë kur ka njohuri se dhuna familjare është kryer nga person i cili posedon armë zjarri, menjëherë e njofton, e më së voni në afat prej 24 orësh dorëzon edhe njoftim me shkrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Qendra për Punë Sociale, gjithmonë kur ka njohuri se dhuna familjare është kryer nga person i cili ka qasje dhe manipulon me armë zjarri zyrtare, menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh dorëzon njoftim me shkrim në institucionin ose personin juridik, në të cilin personi është i punësuar.

Qendra për Punë Sociale për njoftimin e dorëzuar nga paragrafi 2 i këtij neni, menjëherë e njofton, e më së voni në afat prej 24 orësh dorëzon edhe njoftim me shkrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme."

Нени 2

Në nenin 23 paragrafi 1 fjalët: "si dhe kur fëmija është viktimë e dhunës familjare," shlyhen.

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri, si vijon:

"Në rast kur ekziston njohuri për rrezikimin e jetës dhe shëndetit të fëmijës gjatë dhunës familjare, ekipi profesional multisektorial në planin e sigurisë për ndihmë të prindit do të parashohë edhe masa dhe aktivitete të cilat do të duhet të zbatohen për ndihmë të fëmijës."

Paragrafi 4 bëhet paragrafi 5.

Нени 3

Në nenin 34 paragrafi 1 fjalët: "paragrafi 4" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 5".

Нени 4

Në nenin 48 paragrafi 1 fjalët: "seanca e mbajtur" zëvendësohen me fjalët: "miratimi i vendimit".

Нени 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1009.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1114/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14 и 180/14), во членот 36 став 2 износот „5.000“ се заменува со износот „6.250“, а износот „1.500“ се заменува со износот „1.875“.

Во ставот 3 износот „500“ се заменува со износот „625“.

Во ставот 4 износот „1.000“ се заменува со износот „1.250“.

Член 2

Во членот 84 став 1 во алинејата 6 зборовите: „Законот за семејството“ се заменува со зборовите: „Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство“.

Член 3

Во членот 110-в став 2 во алинејата 10 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 11 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 12, која гласи:

„- ниво Б4 помошно-стручен од четврто ниво.“

Во ставот 3 алинејата 9 се менува и гласи:

„- за ниво Б3 најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование.“

По алинејата 9 се додава нова алинеја 10 која гласи:

„- за ниво Б4 најмалку ниво на квалификации II, основно образование со дополнителни функционални знаења и вештини, стекнати преку курсеви или соодветно практично искуство.“

Член 4

Во членот 157 во алинејата 11 зборовите: „Законот за семејството“ се заменуваат со зборовите: „Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство“.

Член 5

По членот 213 се додава нова глава VII-а и пет нови членови 213-а, 213-б, 213-в, 213-г и 213-д кои гласат:

„VII-А Глава

РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКА НА
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

Член 213-а

Лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лице со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, потполно слепо лице со придружник и потполно глуво лице може да поднесе барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил, со кој ќе управува подносителот на барањето или неговиот брачен другар, родител, дете или друг роднина кој живее со лицето и помеѓу нив постои должност за издржување согласно со Законот за семејството, односно старател, а ќе се користи исклучиво за потребите на лицето за превоз и полесна социјална интеграција во заедницата.

Барањето од ставот 1 на овој член може да се поднесе еднаш во период од пет години за набавка на патнички автомобил со купопродажна вредност до 10.000 евра во денарска противвредност.

Барањето од ставот 1 на овој член со потребната документација се поднесува до Комисија за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, преку надлежниот центар за социјална работа.

Министерот формира Комисија за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, составена од пет члена од кои по двајца претставници од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за финансии и еден претставник од Заводот за социјални дејности, со мандат од две години.

Член 213-б

Ако лицето на кое му се рефундирани средства, платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил, го отуѓи возилото во период од пет години по добивање на средствата, должно е истите да ги врати со законска казнена камата, пресметана до денот на уплатата во Буџетот на Република Македонија.

Член 213-в

Центарот за социјална работа формира Комисија за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, составена од три стручни лица, вработени во центарот.

Комисијата од ставот 1 на овој член, при поднесување на барањето ја утврдува фактичка состојба за начинот на користење на патничкиот автомобил, за што составува записник. Комисијата барањето со записникот ги доставува до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил.

Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, врз основа на барањето, потребната документација и записникот на комисијата од ставот 1 на овој член дава предлог до министерот за исполнетоста на условите за рефундирање на средства и донесување на решение по барањето.

Во Министерството за труд и социјална политика се води евиденција за лицата кои поднеле барање за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, која содржи: име, презиме, и единствен матичен број на подносителот на барањето, издадениот наод и мислење за степенот на инвалидноста (број, датум и институција), датумот на приемот на барањето и датумот на издавање на решението или известувањето, согласно прописите за заштита на личните податоци.

Член 213-г

Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, најмалку еднаш годишно врши проверка на наменското користење на патничкиот автомобил за лицето на кое му се рефундирани средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на истото, преку надлежниот центар за социјална работа.

Доколку Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил утврди дека патничкиот автомобил не се користи за личните потреби за лицето на кое му се рефундирани средствата, а врз основа на податоците добиени со проверка преку центарот за социјална работа, Комисијата дава предлог до министерот за донесување на решение за враќање на неосновано примените средства.

Против решението од членот 213-в став 3 и решението од ставот 2 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Доколку лицето на кое му се рефундирани средства, платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил, не ги врати средствата во рокот определен со ре-

шението од став 2 на овој член, Министерството за труд и социјална политика ќе поднесе тужба до надлежниот суд за враќање на примените средства со законска казнена камата.

Член 213-д

Владата на Република Македонија донесува Годишна програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица, со која се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведување, потребната документација и обезбедените средства.

Рефундирањето на средствата платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица се врши во рамките на обезбедените средства за реализирање на Годишна програма од ставот 1 на овој член.

Член 6

По членот 254-а се додава нов член 254-б, кој гласи:

„Член 254-б

Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на член на Комисијата од членот 213-а став 4 од овој закон, доколку одлучи за рефундирање на средства, платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил спротивно на овој закон.

Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на член на Комисијата од членот 213-в став 1 од овој закон, доколку погрешно ја прикаже фактичка состојба за начинот на користење на патничкиот автомобил.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од член 1 од овој закон со кој се менува членот 36 ставови 2, 3 и 4 кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 јуни 2015 година и одредбите од член 5 од овој закон со кои се додава нова глава VII-A и пет нови членови од 213-а до 213-д и одредбите од членот 6 од овој закон со кој се додава нов член 254-б кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SOCIALE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14 dhe 180/14), në nenin 36 paragrafi 2 shuma “5 000” zëvendësohet me shumën “6 250”, ndërsa shuma “1 500” zëvendësohet me shumën “1 875”.

Në paragrafin 3 shuma “500” zëvendësohet me shumën “625”.

Në paragrafin 4 shuma “1 000” zëvendësohet me shumën “1 250”.

Neni 2

Në nenin 84 paragrafi 1 në alinenë 6 fjalët: "Ligjin për familje" zëvendësohen me fjalët: "Ligjin për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje".

Neni 3

Në nenin 110-v paragrafi 2 në alinenë 10 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 11 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 12, si vijon:

"niveli B4 ndihmës-profesional nga niveli i katërt. "

Në paragrafi 3 alineja 9 ndryshohet si vijon:

"- për nivelin B3 së paku niveli i kualifikimeve III, 180 kredi sipas ECVET ose arsim trevjeçar të mesëm,"

Pas alinesë 9 shtohet aline e re 10 si vijon:

"- për nivelin B4 së paku niveli i kualifikimeve II, arsim fillor me njohuri dhe shkathtësi funksionale plotësuese, të fituara nëpërmjet kurseve ose përvojës përkatëse praktike."

Neni 4

Në nenin 157 në alinenë 11 në fjalët: "Ligjin për familjen" zëvendësohen me fjalët: "Ligjin për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje".

Neni 5

Pas nenit 213 shtohet kapitulli i ri VII-a dhe pesë nene të reja 213-a, 213-b, 213-v, 213-g dhe 213-d, si vijojnë:

"Kapitulli VII-A

REFUNDIMI I MJETEVE PËR FURNIZIM TË AUTOMJETEVE PËR UDHËTARË

Neni 213-a

Personi me së paku 80% invaliditet në ekstremitet e poshtme, personi me pengesë mesatare, të rëndë dhe të thellë intelektuale, personi plotësisht i verbër me shoqërues dhe personi plotësisht i shurdhër mund të parashtrues kërkesë për refundimin e mjeteve të paguara si tatime doganore, tatim mbi vlerën e shtuar dhe akcizë për furnizim të automjetit për udhëtarë, të cilin do ta drejtojë parashtruesi i kërkesës ose bashkëshorti i tij, prindër, fëmijë ose tjetër farefis që jeton me personin dhe ndërmjet tyre ekziston detyrim për mbajtje në pajtim me Ligjin për familje, përkatësisht kujdestari, ndërsa do të shfrytëzohet ekskluzivisht për nevojat e personit për transport dhe integrim më të lehtë social në bashkësi.

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrohet njëherë në periudhën prej pesë vjetësh për furnizim të automjetit për udhëtarë me vlerë shitblerëse deri 10.000 euro në kundërvlerë me denarë.

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni me dokumentacionin e nevojshëm parashtrohet te Komisioni për refundimin e mjeteve për furnizim të automjetit për udhëtarë, përmes qendrës kompetente për punë sociale.

Ministri formon Komision për refundimin e mjeteve për furnizimin e automjetit për udhëtarë, të përbërë nga pesë anëtarë nga të cilët nga dy përfaqësues nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale dhe Ministria e Financave dhe një përfaqësues nga Enti për veprimtari sociale, me mandat prej dy vjetësh.

Neni 213-b

Nëse personi të cilit i janë refunduar mjetet, të paguara si tatime doganore, tatim të vlerës së shtuar dhe akcizë për furnizim të automjetit për udhëtarë, e tjetëron automjetin në periudhë prej pesë vitesh pas marrjes së mjeteve, detyrohet që ato t'i kthejë me kamatën ndëshkuese ligjore, të llogaritur deri në ditën e pagesës në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.

Neni 213-v

Qendra për punë sociale formon Komision për kryerjen e këqyrjes në shtëpinë e parashtruesit të kërkesës, të përbërë nga tre persona profesionalë, të punësuar në qendër.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, gjatë parashtrimit të kërkesës e përcakton gjendjen faktike për mënyrën e shfrytëzimit të automjetit për udhëtarë, për çfarë përpilon procesverbal. Komisioni kërkesën me procesverbalin i dorëzon te Komisioni për refundimin e mjeteve për furnizim të automjetit për udhëtarë.

Komisioni për refundimin e mjeteve për furnizim të automjetit për udhëtarë, në bazë të kërkesës, dokumentacionit të nevojshëm dhe procesverbalit të komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni jep propozim te ministri për plotësimin e kushteve për refundimin e mjeteve dhe miratimin e aktvendimit për kërkesën.

Në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale mbahet evidencë për personat që kanë parashtruar kërkesë për refundimin e mjeteve për furnizim të automjetit për udhëtarë, që përmban: emër, mbiemër, dhe numër unik të amzës të parashtruesit të kërkesës, konstatimin e dhënë dhe mendimin për shkallën e invaliditetit (numri, data dhe institucioni), datën e pranimit të kërkesës dhe datën e lëshimit të aktvendimit ose njoftimit, në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 213-g

Komisioni për refundimin e mjeteve për furnizimin të automjetit për udhëtarë, së paku një herë në vit kryen kontroll të shfrytëzimit të dedikim të automjetit për udhëtarë për personin të cilit i janë refunduar mjetet e paguara si tatime doganore, tatim të vlerës shtuar dhe akcizë për furnizim të të njëjtit, përmes qendrës sociale.

Nëse Komisioni për refundimin e mjeteve për furnizim të automjetit për udhëtarë konstaton se automjeti për udhëtarë nuk shfrytëzohet për nevojat personale për personin të cilit i janë refunduar mjetet, ndërsa në bazë të të dhënave të marra me kontroll nëpërmjet qendrës për punë sociale, Komisioni jep propozim te ministri për miratimin e aktvendimit për kthimin e mjeteve të pranuar pa bazë.

Kundër aktvendimit nga neni 213-v paragrafi 3 dhe aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni mundet të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes së aktvendimit te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë.

Nëse personi të cilit i janë refunduar mjetet të paguara si tatime doganore, tatim të vlerës së shtuar dhe akcizë për furnizim të automjetit për udhëtarë, nuk i kthen mjetet në afatin e përcaktuar me aktvendimin nga paragrafi 2 të këtij neni, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale do të parashtrrojë padi te gjykata kompetente për kthimin e mjeteve të pranuar me kamatë ligjore ndëshkuese.

Neni 213-d

Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton Program vjetor për refundimin e mjeteve të paguara si tatime doganore, tatim të vlerës së shtuar dhe akcizë për furnizim të automjetit për udhëtarë për persona me së paku 80 % invaliditet në ekstremitet e poshtme, për persona plotësisht të verbër me shoqërues dhe për persona plotësisht të shurdhër, me të cilin rregullohen masat, bartësit, mënyra e zbatimit, dokumentacioni i nevojshëm dhe mjetet e siguruar.

Refundimi i mjeteve të paguara si tatime doganore, tatim të vlerës së shtuar dhe akcizë për furnizim të automjetit për udhëtarë për persona me së paku 80 % invaliditet në ekstremitet e poshtme, për persona plotësisht të verbër me shoqërues dhe për persona plotësisht të shurdhër, kryhet në kuadër të mjeteve të siguruar për realizimin e programit vjetor nga paragrafi 1 i këtij neni."

Нени 6

Пас нени 254 сhtohet nen i ri 254-b, si vijon:

"Нени 254-b

Гjobë në shumë prej 1 000 deri 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje anëtarit të Komisionit nga neni 213-a paragrafi 4 të këtij ligji, nëse vendos për refundimin e mjeteve, të paguara si tatime doganore, tatim të vlerës së shtuar dhe akcizë për furnizim të automjetit për udhëtarë në kundërshtim me këtë ligj.

Гjobë në shumë prej 1 000 deri 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje anëtarit të Komisionit nga neni 213-v paragrafi 1 të këtij ligji, nëse gabimisht e paraqet gjendjen faktike për mënyrën e shfrytëzimit të automjetit për udhëtarë."

Нени 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje sociale.

Нени 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të republikës së Maqedonisë", përveç dispozitave nga neni 1 i këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 36 paragrafët 2, 3 dhe 4 që do të fillojnë të zbatohen nga 1 qershori 2015 dhe dispozitat nga neni 5 të këtij ligji me të cilat shtohen kapitulli i ri VII-a dhe pesë nene të reja nga 213-a deri në 213-d dhe dispozitat nga neni 6 të këtij ligji me të cilin shtohet neni i ri 254-b që do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2016.

1010.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1082/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14 и 116/14), во член 3 точка 5 во алинејата 1 зборот „подниво“ се заменува со зборот „ниво“.

Член 2

Во членот 37 став (3) по зборот „полиција“ запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3

Во членот 47 во Категорија Б-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици со надлежност на цела територија на Република Македонија, во нивото Б3, во колоната Вид на работно место, алинејата 1 се менува и гласи:

„-Заменик/Помошник Началник на Оддел“.

Во алинејата 2 зборовите: „/Командант“ и „/Единица“ се бришат.

По нивото Б3 се додава ново ниво „Б4“ со Вид на работно место, кое гласи:

„-Началник/Командант на Единица“.

Нивото Б4 кое станува ниво Б5 во колоната Вид на работно место се додава нова алинеја 1, која гласи:

„- Заменик Началник/Командант“.

Во алинејата 1 која станува алинеја 2, зборот „Сектор“ се брише, а во алинејата 2 која станува алинеја 3 зборовите: „Командир на чета“ се бришат.

Нивото Б5 кое станува ниво Б6, алинејата 1 се брише, а алинејата 2 станува алинеја 1.

Алинејата 3 која станува алинеја 2, се менува и гласи:

„- Командир на чета/отсек/полициска станица“.

По нивото Б6 се додава ново ниво „Б7“ со Вид на работно место, кое гласи:

„- Помошник командир на чета/отсек/полициска станица“.

Нивото Б6 станува ниво Б8.

Во КАТЕГОРИЈА В-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици со надлежност за определено подрачје, односно регион од територијата на Република Македонија (Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за гранични работи/Регионален оперативен сектор на Управата), во нивото В2 алинејата 2 се менува и гласи:

„- Началник на Единица“.

По нивото В2 се додава ново ниво „В3“ со Вид на работно место, кое гласи:

„- Началник на Одделение,“

- Помошник Началник на Единица“.

Во нивото В3 кое станува ниво В4 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„- Командир на полициска станица

- Началник на Отсек/Надворешна канцеларија“

Во нивото В4 кое станува ниво В5 се додава нова алинеја 1, која гласи:

„-Заменик Командир на полициска станица“.

Алинејата 1 станува алинеја 2.

Алинејата 2 која станува алинеја 3 се брише.

По нивото В4 кое станува ниво В5 се додава ново ниво „В6“ со Вид на работно место, кое гласи:

„-Командир на полициско одделение“.

Член 4

Во член 49 став (1) во алинејата по зборот „Сектор“ запирката и зборовите: „односно Единица“ се бришат.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„- Единица“.

Во алинејата 4 која станува алинеја 5, по зборот „одделение“ зборовите: „односно чета“ се бришат.

Во алинејата 5 која станува алинеја 6, по зборот „Отсек“ се додаваат зборовите: „односно чета“.

Алинејата 6 станува алинеја 7.

Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или најмалку две единици на централно ниво (во рамки на организациските единици со надлежност на цела територија на Република Македонија).“

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или две единици на централно ниво (во рамки на организациските единици со надлежност на цела територија на Република Македонија).“

донија) или на регионално ниво (во рамки на Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за гранични работи/Регионален оперативен сектор на Управата).

Член 5

Во членот 107 став (1) во алинејата 3 зборот „подивно“ се заменува со зборот „ниво“.

Член 6

Во членот 108 по ставот (4) се додаваат три нови ставови (5), (6) и (7), кои гласат:

„(5) Покрај распоредувањето од ставовите (1) и (4) на овој член, распоредување на друго работно место се врши на работник кој е овластен да носи службено огнено оружје, ако на работникот времено му е одземено оружјето со муницијата согласно закон.

(6) Работникот од ставот (5) на овој член, се распоредува на соодветно работно место во Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.

(7) Распоредувањето од ставот (5) на овој член трае до правосилноста на одлуката донесена во кривична, прекршочна или граѓанска постапка.“

Член 7

Во член 112 по ставот 2 се додава нов став (3), кој гласи:

(3) Работник кој е овластен да носи службено оружје, а за кој согласно членот 155-а од овој закон е утврдено дека е не е способен за вршење на работите и задачите од работното место на кое е распореден, поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување на право на инвалидска пензија согласно закон, ќе се распореди на соодветно работно место во Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.“

Член 8

Во член 137 во ставот (2) првата реченица се менува и гласи:

„(2) Со оценка 5 може да бидат оценети најмногу 5% од оценетите работници од конечната ранг листа на оценки на сите работници во Министерството и истите ќе бидат наградени со бонус во износ од една основна плата на наградниот работник.“

Член 9

По членот 155 се додава нов наслов и нов член 155-а, кој гласи:

„Задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување)

Член 155-а

(1) Работник на Министерството кој е овластен да носи службено оружје, а за кој е поведена постапка за кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно за кој е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, раководителот на организациската единица во која работи го упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување).

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на работникот да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено оружје, се доставува до Министерството.“

Член 10

Во член 187 став (1) по точката 12) се додава нова точка 13) која гласи:

„13) избегнува задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување);“.

Точките од 13) до 20) стануваат точки од 14) до 21).

Член 11

Во членот 188 став (1) точката 3) се менува и гласи: „распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот и“.

Член 12

Во членот 190 алинејата 2 се менува и гласи:

„распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел, согласно Класификацијата на работните места и“.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14 и 116/14).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNË TË BRENDSHME

Neni 1

Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14 dhe 116/14), në nenin 3 pika 5 në alinenë 1 fjala "në nivel" zëvendësohet me fjalën "nivel".

Neni 2

Në nenin 37 në paragrafin (3) pas fjalës "polici" presja zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 3

Në nenin 47 në Kategorinë B - PUNËTORË UDHËHEQËS në njësitë organizative me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, në nivelin B3, në kolonën Lloji i vendit të punës", alineja 1 ndryshohet si vijon:

"- Zëvendës/Ndihmës Kryeshefi i Seksionit".

Në alinenë 2 fjalët: "Komandant" dhe "Njësia" shlyhen.

Pas nivelit B3 shtohet niveli i ri "B4" me Llojin e vendit të punës, si vijon:

"- Kryeshef/ Komandant i Njesisë".

Niveli B4 që bëhet niveli B5 në kolonën Lloji i vendit të punës shtohet alineja e re 1, si vijon:

"- Zëvendëskryeshef/ Komandant".

Në alinenë 1 që bëhet alineja 2, fjala "Sektor" shlyhet, e në alinenë 2 që bëhet alineja 3 fjala "togëkomandant" shlyhet.

Niveli B5 që bëhet niveli B6, alineja 1 shlyhet ndërsa alineja 2 bëhet alineja 1.

Alineja 3 që bëhet alineja 2, ndryshohet si vijon:

"- Togëkomandant/seksioni/stacioni policor".

Pas nivelit B6 shtohet niveli i ri B7 me Llojin e vendit të punës, si vijon:

"- Ndihmëstogëkomandant/seksioni/stacioni policor".

Niveli B6 që bëhet niveli B8.

Në KATEGORINË V - PUNËTORË UDHËHEQËS në njësitë organizative me kompetencë për rajonin e caktuar përkatësisht rajonin e territorit të Republikës së Maqedonisë (Sektori i Punëve të Brendshme/ Qendra rajonale për punë kufitare/ Sektori operativ rajonal i Drejtorisë), në nivelin V2 alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- Kryeshef i Njësisë".

Pas nivelit V2 shtohet niveli i ri "V3" me Llojin e vendit të punës, si vijon:

"- Kryeshef i Seksionit.

- Ndihmëskryeshefi i Njësisë".

Në nivelin V3 që bëhet niveli V4, alinetë 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:

"Komandant i stacionit policor

- Kryeshef i Seksionit/Zyrës së jashtme".

Në nivelin V4 që bëhet niveli V5 shtohet alineja e re 1, si vijon:

"-Zëvendëskomandant i stacionit policor".

Alineja 1 bëhet alineja 2.

Alineja 2 që bëhet alineja 3 shlyhet.

Pas nivelit V4 që bëhet niveli i ri V5 shtohet niveli i ri "V6" me Llojin e vendit të punës, si vijon:

"-Komandant i seksionit policor".

Neni 4

Në nenin 49 paragrafi (1) në alinenë pas fjalës "Sektori" presja dhe fjalët: "përkatësisht Njësia" shlyhen.

Pas alinesë 3 shtohet aline e re 4 si vijon:

" - Njësia,".

Në alinenë 4 që bëhet alineja 5, pas fjalës "seksioni" fjalët: "përkatësisht togu" shlyhen.

Në alinenë 5 që bëhet alineja 6, pas fjalës "nëseksioni" shtohen fjalët: "përkatësisht togu".

Alineja 6 bëhet alineja 7.

Në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose më së paku dy njësi në nivel qendror (në kuadër të njëjseve organizative me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë)."

Në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose dy njësi në nivel qendror (në kuadër të njëjseve organizative me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë) ose në nivel rajonal (në kuadër të Sektorit për Punë të Brendshme/ Qendrës Rajonale për Punë Kufitare/ Sektorit rajonal operativ të Drejtorisë).

Neni 5

Në nenin 107 paragrafi (1) në alinenë 3 fjala "nënnivel" zëvendësohet me fjalën "nivel".

Neni 6

Në nenin 108 pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të rinj (5), (6) dhe (7), si vijojnë:

"(5) Krahas sistemimit nga paragrafët (1) dhe (4) të këtij neni, sistemimi në vend tjetër të punës bëhet për punëtorin i cili është i autorizuar të mbajë armë zjarri zyrtare nëse punëtorit përkohësisht i është marrë arma me municionin në pajtim me ligj.

(6) Punëtori nga paragrafi (5) i këtij neni, sistemohet në vendin përkatës të punës në Ministri pa autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare.

(7) Sistemimi nga paragrafi (5) i këtij neni, zgjatë deri në plotfuqishmërinë e vendimit të miratuar në procedurën penale, kundërvajtëse ose civile."

Neni 7

Në nenin 112 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

(3) Punëtori i cili është i autorizuar të mbajë armë zyrtare, e për të cilin sipas nenit 155-a të këtij ligji është përcaktuar se nuk është i aftë për kryerjen e punëve dhe detyrave të vendit të punës në të cilin është i sistemuar, për shkak të gjendjes së çrregulluar psikofizike ose gjendjes së përgjithshme shëndetësore, ndërsa njëkohësisht nuk i plotëson kushtet për arritjen e të drejtës së pensionit invalidor në pajtim me ligjin, do të sistemohet në vendin përkatës të punës në Ministri pa autorizim për mbajtjen dhe përdorimin e armës zyrtare."

Neni 8

Në nenin 137 paragrafi (2) fjalia e parë ndryshohet si vijon:

"(2) Me notën 5 mund të vlerësohen më së shumti 5% e punëtorëve të vlerësuar nga rang lista përfundimtare e notave të të gjithë punëtorëve në Ministri dhe të njëjtët do të shpërblehen me bonus në shumë prej një rroge bazë të punëtorit të shpërblyer."

Neni 9

Pas nenit 155 shtohet neni i ri 155-a, si vijon:

"Kontrolli i detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimi me psikolog (këshillimi psikologjik)

Neni 155-a

(1) Punëtori në Ministri i cili është i autorizuar të mbajë armë zyrtare, e për të cilin është ngritur procedurë për veprë të kryer penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës përkatësisht për të cilin është marrë njoftim nga qendra kompetente për punë sociale se ka shkaktuar dhunë familjare, udhëheqësi i njëjseve organizative në të cilën punon e dërgon në kontroll të detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik përkatësisht këshillim me psikolog (këshillim psikologjik).

(2) Konstatimi nga kontrolli psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimi me psikolog (këshillimi psikologjik) me konstatim të detyrueshëm dhe mendim për aftësinë e punëtorit të sistemohet në vendin e punës me autorizim për mbajtje dhe përdorim të armës zyrtare, dorëzohet në Ministri."

Neni 10

Në nenin 187 paragrafi (1) pas pikës 12) shtohet pikë e re 13) si vijon:

"13) shmang kontrollin e detyrueshëm psikiatrik dhe psikologjik, përkatësisht këshillimin me psikolog (këshillimin psikologjik);".

Pikat prej 13) deri 20) bëhen pika prej 14) deri 21).

Neni 11

Në nenin 188 paragrafi (1) pika 3) ndryshohet si vijon: "sistemim në vend të punës në një nivel më ulët nga niveli i vendit të punës në të cilin deri atëherë ka punuar dhe"

Neni 12

Në nenin 190 alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- sistemim në vend të punës në një nivel më ulët nga niveli i vendit të punës në të cilin deri atëherë ka punuar, në pajtim me Klasifikimin e vendeve të punës dhe"

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14 dhe 116/14).

1011.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 март 2015 година.

Бр. 08-1022/1
3 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), во членот 134 став (2) точка 3) се брише.

Точките 4) и 5) стануваат точки 3) и 4).

Член 2

Во членот 136 став (2) зборовите: „што не може да биде подолг од” се заменуваат со зборот “изнесува”.

Член 3

Одредбите од член 134 став (2) точка 4 и став (7) за зградите или градежните единици кои се изградени до денот на влегување во сила на овој закон обврската за обезбедување на сертификат за енергетски карактеристики на зграда ќе отпочнат да се применуваат со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија.

Одредбите од член 134 став (4) ќе отпочнат да се применуваат со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија.

Член 4

Одредбите од член 136 ставови (5) и (7) за зградите или градежните единици кои се изградени до денот на влегување во сила на овој закон обврската за обезбедување на сертификат за енергетски карактеристики на зграда ќе отпочнат да се применуваат со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за енергетика.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ENERGETIKË****Neni 1**

Në Ligjin për energjetikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 dhe 151/14), në nenin 134 paragrafi (2) pika 3) shlyhet.

Pikat 4) dhe 5) bëhen pika 3) dhe 4).

Neni 2

Në nenin 136 paragrafi (2) fjalët: "që nuk mund të jetë më e gjatë se" zëvendësohet me fjalën "është".

Neni 3

Dispozitat e nenit 134 paragrafi (2) pika 4 dhe paragrafi (7) për ndërtesa ose njësi ndërtimi të cilat janë ndërtuar deri në ditën e hyrjes së fuqi të këtij ligji, obligimi për sigurimin e certifikatës për karakteristika energjetike të ndërtesës do të fillojnë të zbatohen në ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Dispozitat e nenit 134 paragrafi (4) do të fillojnë të zbatohen në ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Neni 4

Dispozitat e nenit 136 paragrafët (5) dhe (7) për ndërtesa ose njësi ndërtimi që janë ndërtuar deri në ditën e hyrjes së fuqi të këtij ligji, obligimi për sigurimin e certifikatës për karakteristika energjetike të ndërtesës do të fillojnë të zbatohen në ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Neni 5

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për energjetikë.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1012.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за внатрешни работи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 март 2015 година.

Бр. 08-1124/1
3 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14 и 116/14), во членот 44 став (1), зборот „шест“ се заменува со зборот „осум“, а зборовите: „ниво Б6“ се заменуваат со зборовите: „ниво Б8“.

Во ставот (2), зборот „четири“ се заменува со зборот „шест“, а зборовите: „ниво В4“ се заменуваат со зборовите: „ниво В6“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14 и 116/14).

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNË TË BRENDSHME

Neni 1

Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14 dhe 116/14), në nenin 44 paragrafi (1), fjala "gjashtë" zëvendësohet me fjalën "tetë" kurse fjalët: "niveli B6" zëvendësohen me fjalët: "niveli B8".

Në paragrafin (2), fjala "katër" zëvendësohet me fjalën "gjashtë" kurse fjalët: "niveli V4" zëvendësohet me fjalët: "niveli V6".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14 dhe 116/14).

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1013.

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11, 114/11, 168/11, 33/12, 45/12, 65/12, 86/12, 127/12, 5/13, 102/13 и 124/14), во Прилогот 6 Делот 6А, Делот 6Б и Делот 10 се заменуваат со нови Дел 6А, Дел 6Б и Дел 10 кои се дадени во Прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Бр. 02-990/3
26 февруари 2015 година
Скопје
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата за имплементација (ЕУ) 2015/204 од 6 февруари 2015 година за изменување на Анексот II на Одлуката 2007/777/ЕК во однос на влезот на Канада во листата на трети земји или делови од трети земји од кои е дозволен увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева во Унијата во однос на високо патогена авијарна инфлуенца (CELEX бр. 32015D0204); Регулатива на Комисијата за имплементација (ЕУ) 2015/198 од 6 февруари 2015 година за изменување на Анексот I на Регулативата (ЕК) Бр. 798/2008 во однос на додавање на Канада во листата на трети земји, територии, зони и делови од кои е дозволен увоз во или транзит низ Унијата на одредени пратки со живина и производи од живина во однос на високо патогена авијарна инфлуенца (CELEX бр. 32015R0198); Одлуката на Комисијата за имплементација (ЕУ) 2015/252 од 13 февруари 2015 година за изменување на Анексот II на Одлуката 2007/777/ЕК во однос на влезот на Соединетите Американски Држави во листата на трети земји или делови од трети земји од кои е дозволен увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева во Унијата во однос на високо патогена авијарна инфлуенца (CELEX бр. 32015D0252); Регулативата на Комисијата за имплементација (ЕУ) 2015/243 од 13 февруари 2015 година за изменување на Анексот I на Регулативата (ЕК) Бр. 798/2008 во однос на додавање на Соединетите Американски Држави во листата на трети земји, територии, зони и делови од кои е дозволен увоз во или транзит низ Унијата на одредени пратки со живина и производи од живина во однос на високо патогена авијарна инфлуенца (CELEX бр. 32015R0243); Одлуката на Комисијата за имплементација (ЕУ) 2015/267 од 17 февруари 2015 година за изменување на Анексот II на Одлуката 2007/777/ЕК во однос на влезот на Јапонија во листата на трети земји или делови од трети земји од кои е дозволен увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева во Унијата во однос на високо патогена авијарна инфлуенца (CELEX бр. 32015D0267).

Прилог

Дел 6

А

Регионализираните територии за земји наведени под Б и В од овој Дел

Земја	Код	Опис на територија
Аргентина	AR	Целата држава
	AR-1	Целата држава, освен провинциите Чубут, Санта Круз и Огнена Земја за родовите <i>Proboscidea</i> , <i>Artiodactyla</i> и <i>Perissodactyla</i>
	AR-2	Провинциите Чубут, Санта Круз и Огнена Земја за родовите <i>Proboscidea</i> , <i>Artiodactyla</i> и <i>Perissodactyla</i>
Бразил	BR	Целата држава
	BR-1	Државите Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло и Мато Гросо до Сул
	BR-2	Дел од државата Мато Гросо до Сул (освен општините Сонора, Аквидауана, Бодокуенто, Бонито, Каракол, Коксим, Жардим, Ладарио, Миранда, Педро Гомес, Порто Муртино, Рио Negro, Рио Верде на Мато Гросо и Корумба); Државата Парана; Државата Сао Паоло; Дел од државата Минас Гераис (освен регионалните делегации на Оливеира, Пасос, Сао Гончало де Сапучаи, Сете-лагоас и Бамбуи); Државата Еспириту Санто; Државата Рио Гранде до Сул; Државата Санта Катарина; Државата Гојас; Дел од државата Мато Гросо, кој се состои од: регионалната единица на Кујаба (освен општините Сан Антонио де Левергер, Носа Сенхора до Левраменто, Поконе и Барајо де Мелгасо); регионалната единица Кацерес (освен општината Кацерес); регионалната единица Лукас до Рио Верде, регионалната единица Рондонополис (освен општината Илтикиора); регионалната единица Бара до Гарца и регионалната единица Бара до Бургес
	BR-3	Државите Гојас, Минас Гераис, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло
Канада	CA	Целата држава
	CA-1	Целата држава Канада, со исклучок на територијата CA-2
	CA-2	Територијата на Канада опишана како "Примарна Контролна Зона" која е ограничена со следните граници: - на запад, со Тихи Океан, - на југ, со границата со Соединетите Американски Држави, - на север, Автопатот 16, - на исток, со границата помеѓу провинциите Бритиш Колумбија и Алберта
Кина	CN	Целата држава
	CN - 1	Провинцијата Шандог
Малезија	MY	Целата држава
	MY-1	Само полуостровскиот (западен) дел на Малезија
Намибија	NA	Целата држава
	NA-1	Јужно од оградите што се протегаат од Палгрејв Поинт на запад до Гем на исток
Русија	RU	Целата држава
	RU - 1	Целата држава освен регионот на Калининград
	RU - 2	Регионот на Калининград
САД	US	Цела држава
	US-1	Областа на САД, со исклучок на територијата US-2
	US-2	Областа на САД којшто ја опфаќа провинцијата Даглас во државата Орегон и целата територија на Државата Вашингтон
Јужноафриканска Република	ZA	Целата држава
	ZA-1	Целата држава освен: делот на контролирана зона на болеста шап и лигавка, што се наоѓа во ветеринарните региони на Мпумаланга и северните провинции, округот Ингвавума во ветеринарниот регион Натал и во пограничната област со Боцвана источно од 28° географска должина, и округот Кампердаун во провинцијата Ква Зулу Натал

Дел 6Б

Листа на трети земји од кои се врши увоз на производи од месо и обработени животински производи, мочни месури и прена
(види прилог VI дел 6Г за толкување на шифрите што се користат во табелата)

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чапункари и на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чапункари на фарма (свињи)	Домашни копitari	1. Живина 2. Пернат одледуван на фарма (освен ноени)	Нови одледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата Iperotidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копitari	Диви животни од фамилијата Iperotidae (зајаци и кункули)	Диви птици	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копitari и животни од фамилијата Iperotidae)
AR	Аргентина AR	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Аргентина AR-1 (1)	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Аргентина AR-2 (1)	A(2)	A(2)	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Австралија	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BH	Бахреин	B	B	B	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BA	Босна и Херцеговина	A(*)	XXX	A	XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Бразил	XXX	XXX	XXX	A	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-1	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Бразил BR-2	C	C	C	A	D	D	A	C	XXX	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-3	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
BW	Боцвана	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Белорусија	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
	Канада CA	A	A	A	A	XXX	XXX	A	A	A	XXX	A	XXX	A
CA	Канада CA-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
	Канада CA-2	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
CH	Швајцарија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CL	Чиле	A	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Кина	B	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
	Кина CN-1	B	B	B	B	D	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Колумбија	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ET	Етиопија	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
GL	Гренланд	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	A
HK	Хонгконг	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чапункари одгледувани на фарма и на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чапункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копитарни	1. Живина 2. Пернат дивеч одгледуван на фарма (освен носеви)	Носеви одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата ferrogidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копитарни	Диви фамилијата ferrogidae (зајаци и куникули)	Диви птици	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копитарни животни од фамилијата ferrogidae)
IN	Индија	V	V	V	V	XXX	XXX	A	V	V	XXX	A	XXX	XXX
IS	Исланд	A	A	V	A	A	A	A	A	V	XXX	A	A	XXX
JP	Јапонија	A	XXX	V	XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
KE	Кенија	V	V	V	V	XXX	XXX	A	V	V	XXX	A	XXX	XXX
KR	Јужна Кореја	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
MA	Мароко	V	V	V	V	XXX	XXX	A	V	V	XXX	A	XXX	XXX
ME	Црна Гора	A	A	A	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
MG	Малагаскар	V	V	V	V	D	D	A	V	V	XXX	A	D	XXX
MU	Маврициус	V	V	V	V	XXX	XXX	A	V	V	XXX	A	XXX	XXX
MX	Мексико	A	D	D	A	V	V	A	D	D	XXX	A	V	XXX
MY	Малезија MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
MY	Малезија MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
NA	Намибија (1)	V	V	V	V	D	A	A	V	V	A	A	D	XXX
NC	Нова Каледонија	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
NZ	Нов Зеланд	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
PY	Парагвај	C	C	C	V	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
RS	Србија	A	A	A	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
RU	Русија RU	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	A
RU	Русија RU - 1 (2)	C	C	C	V	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
RU	Русија RU - 2	C	C	C	V	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SG	Сингапур	V	V	V	V	D	D	A	V	V	XXX	A	XXX	XXX
SZ	Свазиленд	V	V	V	V	XXX	XXX	A	V	V	A	A	XXX	XXX
TH	Тајланд	V	V	V	V	A	A	A	V	V	XXX	A	D	XXX
TN	Тунис	C	C	V	V	A	A	A	V	V	XXX	A	D	XXX
TR	Турција	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чапункари одгледувани и на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чапункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копитари	1. Живина 2. Пернат дивеч одгледуван на фарма (освен носеви)	Носеви одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата Ieropidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копитари	Диви животни од фамилијата Ieropidae (зајаци и кунникули)	Диви птици	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копитари и животни од фамилијата Ieropidae)
SV	Словачка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SI	Словенија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HU	Унгарија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FI	Финска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FR	Франција	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NL	Холандија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CZ	Чешка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ES	Шпанија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SE	Шведска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HR	Хрватска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NO	Норвешка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
KV	Косово	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX

(1) Види под В од Дел 6 од овој Прилог за минималните услови за обработка што важат за пастеризираниите производи од месо и пастрма.

(2) За производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева подготвени од свежо месо добиено од животни заклани по 1 март 2002 година.

(3) Само за транзит во согласност со член 114 од овој Правилник.

(*) Само за производи од месо од домашни говеда.

XXX Не е пропишан сертификат и не се дозволени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева што содржат месо од овие видови.

Листа на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведене, еднодневни пилиња, назначен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца

Дел 10

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонелата
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (*)	Почеток (*)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL – Албанија	AL - o	Цела држава	EP SPF							S4
AR – Аргентина	AR - o	Цела држава	POU, POU- MI/MSM, RAT, EP, E WGM SPF EP, E BPP, DOC, HER, SRP BPR DOR HER POU, POU- MI/MSM RAT SPF	VIII				A		S4
AU – Австралија	AU - o	Цела држава		I II III VI VII						S4 So, STo
BR – Бразил	BR – o BR – 1	Цела држава Држава: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло и Мато Гросо до Сул	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		

RU – Руска Федерација	RU - o	Цела држава	EP, E, POU								S4
SG – Сингапур	SG - o	Цела држава	EP SPF, EP								
TH – Тајланд	TH - o	Цела држава	WGM E, POU, POU- M/MSM, RAT	VIII	P2	23.1.2004 23.1.2004					S4
TN – Тунис	TN - o	Цела држава	SPF DOR, BPP, BPP, HER WGM	VIII							S4, STo
TR – Турција	TR - o	Цела држава	EP, E, POU, POU- M/MSM, RAT								S4
UA - Украина	UA - o	Цела држава	SPF E, EP								S4
US – САД	US - o	Цела држава	E, EP, POU, RAT, WGM								S4
	US - 1	Областа на САД, со исклучок на територијата US- 2	SPF EP, E BPP, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP		N				A		S3, ST1
	US - 2	Областа на САД којшто ја опфаќа провинцијата Даглас во Државата Орегон и целата територија на Државата Вашингтон	WGM POU, POU- M/MSM, RAT WGM	VIII	N P2						

DE - Германија	DE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP						
GR - Грција	GR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP						
DK - Данска	DK	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP						
EE - Естонија	EE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP						
IT - Италија	IT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP						

RO - Романија	RO	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
SV - Словачка	SV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
SI - Словенија	SI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
HU - Унгарија	HU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
FI - Финска	FI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

HR – Хрватска	HR - o	Цела држава	MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-																
NO - Норвешка	NO-o	Цела држава	MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-																
KV - Косово	KV-o	Цела држава	EP																

(¹) Производите, вклучувајќи ги и оние транспортирани по море, произведени пред оваа дата може да се извезат во Република Македонија во рок од 90 дена од оваа дата.

(²) Само производи, произведени по оваа дата, може да се извезат во Република Македонија.

(³) Само за транзит во согласност со член 148 став (4) и член 149 од овој правилник.

(⁴) Државата Израел, со исклучок на териториите под администрацијата на Израел од јуни 1967 година, и тоа Голан Хејтс, појасот Газа, Јужен Ерусалим и останатиот дел на Западниот Брег.

Дополнителни гаранции

- 'I': Гаранции за ноеви за расплод и производство кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот BPR
- 'II': Гаранции за еднодневни пилиња од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот DOR
- 'III': Гаранции за јајца за ведење од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот HER
- 'IV': -
- 'V': Гаранции за ноеви за колење кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот SRA
- 'VI': дополнителни гаранции за месо од живина, сертифицирано во согласност со образецот POU
- 'VII': дополнителни гаранции за месо од фармски одгледувани ноеви за човечка исхрана, сертифицирано во согласност со образецот RAT
- 'VIII': дополнителни гаранции за месо од пернат дивеч, сертифицирано во согласност со образецот WGM

Програм за контрола на *Salmonella*

- 'So': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus* и јајца за ведење (HEP) од видот *Gallus gallus* поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S1': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S2': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод или за несење јајца, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S3': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен расплод, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S4': Забрана за извоз во Република Македонија на јајца (E) од видот *Gallus gallus*, освен јајцата кои се во класа "B", во согласност со националното законодавство и поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "S5" Забрана за извоз во Република Македонија на живина за приплод или производство од *Gallus gallus* (BPP), живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од *Gallus gallus* поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "STo" Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки, еднодневни пилиња (DOC) од мисирки, живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки и јајца за насад (HEP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "ST1" Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки и живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.

Посебни услови

- 'P2': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца
- 'P3': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Њукастелска болест
- "N" Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на Њукастелска болест во трети земји

или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

“L” Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на авијарна инфлуенца во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

“H” Гаранциите треба да обезбедат дека месото од фармски чувани ноеви наменети за исхрана на луѓето (RAT) е добиено од ноеви кои доаѓаат од затворени одгледувалишта на ноеви одобрени од надлежниот орган на третата земја на потекло. Во случај на појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, увозот на ова месо може и понатаму да биде дозволен, доколку е добиено од ноеви кои доаѓаат од затворени одгледувалишта на ноеви и слободни од Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, и каде во радиус од 100 км околу одгледувалиштето, вклучително и во соседната земја, доколку е применливо, немало појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, најмалку во последните 30 дена и кадешто непостоел епидемиолошки контакт со одгледувалиште на ноеви или живина во кое Високо Патогена Авијарна Инфлуенца не била детектирана во последните 30 дена.

Програм за надзор на авијарната инфлуенца и план за вакцинација против авијарна инфлуенца

‘A’: Трети земји, територии, области или комплекси, кои имаат програм за следење на авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

‘B’: Трети земји, територии, области или оддели имаат програм за вакцинација против авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1014.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на 3.3.2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13), членот 15 се менува и гласи:

(1) „Барањето за издавање на лиценца се поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во два примерока. Едниот примерок на документацијата треба да биде оригинал или фотокопија на оригиналот заверена на нотар во хартиена форма. Вториот примерок на документацијата може да биде фотокопија на првиот примерок заверена со потпис и печат од барателот или во електронска форма со електронски потпис.

Доколку и вториот примерок се достави во хартиена форма еден примерок од изјавата за веродостојност како и пополнетиот БЛ образец се доставуваат во електронска-скенирана форма на оригиналот на овие документи.

(2) Во примерокот кој се доставува во електронска форма документацијата треба да биде одвоено снимена согласно редоследот од член 14 и 16 од овој Правилник.

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да ги означи документите кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи во постапката за издавање на лиценца не се од доверлив карактер.“

Член 2

Во членот 16 во делот за технички квалификации по точката: 2) се додаваат две нови точки: 3) и 4) кои гласат:

„3) Предоговор за обезбедување на природен гас за издавање на лиценца снабдување и трговија со природен гас.

4) Предоговор за испорака на природен гас за издавање на лиценца снабдување и трговија со природен гас.“

Точките 3), 4), 5) и 6) стануваат точки: 5) 6), 7) и 8).

По ставот: „(1)“ се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Документите за финансиска состојба, од точката 1), 2), 3) и 5) и документите за непостоење на правни пречки за вршење на енергетската дејност не треба да бидат постари од 6 месеци од денот на поднесување на барањето за издавање на лиценца“.

Член 3

Во членот 17 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Поднесеното барање за издавање на лиценца задолжително се заведува во Уписникот (УП1) на Регулаторната комисија за енергетика и се составува записник за прием на документацијата.

Записникот за прием на документацијата се заверува со потпис од најмалку тројца членови на соодветната работна група присутни на приемот на документацијата и печат од Регулаторната комисија за енергетика, како и со потпис и печат од барателот.“

Член 4

Членот 32 се менува и гласи:

„(1) За влегување во сила на лиценца издадена согласно член 39 од Законот за енергетика, барателот е должен да ги достави следните документи:

- Изјава за веродостојност на доставените податоците;

- Тековна состојба за друштвото од Централен регистар на Република Македонија;

- Проект на изведена состојба во хартиена или електронска форма;

- Одобрение за употреба на енергетскиот објект или Извештај за извршен технички преглед од надзорниот инженер за објектите за кои не е потребно издавање на одобрение за употреба или решение за ставање во употреба на опремата што е вградена во постоечкиот градежен објект изграден во согласност со закон;

- Потврда или уверение дека против барателот и лицето/лицата овластени за застапување запишано во Централен регистар на Република Македонија:

а) не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност и должност,

б) не е осуден за сторено кривично дело

- Документ за монтажа на мерна опрема.

(2) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена од денот на доставување на документите од став (1) ќе донесе одлука за влегување во сила на лиценцата издадена согласно член 39 од Законот за енергетика.

(3) Одлуката од став (2) од овој член содржи податоци за носителот на лиценцата, дејноста за чие што вршење се издава лиценцата, корекции (доколку постојат) во лиценцата која влегува во сила, согласно изведена состојба на објектот“.

Член 5

Членот 53 се менува и гласи:

„(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за одземање на лиценцата ако носителот на лиценцата:

- не започне со вршење на регулираната енергетска дејност за која е издадена лиценцата во рокот определен со лиценцата;

- не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика, друг закон и други прописи и на начин и под услови определени со лиценцата;

- во своето работење не се придржува кон одлуките и не ги извршува поединечните акти донесени од Регулаторната комисија за енергетика;

- во определен рок не постапи по барањето на надлежните органи за отстранување на недостатоците во работењето кои довеле или би можеле да доведат до престанување на обезбедувањето на јавната услуга на начин пропишан со закон или до намалување на квалитетот, континуитетот, безбедноста или сигурноста во обезбедувањето на јавната услуга и

- престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата“.

Член 6

Во член 54 во ставот (4) после зборот: „кој“, се додаваат зборовите: „може да биде покус но“.

По став (8) се додаваат два нови става (9) и (10) кои гласат:

„(9) Против одлуката за одземање на лиценцата носителот на лиценцата има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката. Жалбата не го одлага извршувањето на одлуката.“

(10) Одлуката за одземање на лиценцата Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7

Во членот 56 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Против одлуката за суспендирање на лиценцата носителот на лиценцата има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката. Жалбата не го одлага извршувањето на одлуката.“

Одлуката за суспендирање на лиценцата Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 8

(1) Постапките отпочнати пред донесувањето на овој правилник ќе се завршат согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11 и 78/13).

Член 9

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-462/1
3 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ы Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД Ы Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015033